

## **ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

Финансиски извештаи,  
Годишни извештаи,  
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2021 година

# **ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Финансиски извештаи**

**За годината завршена на 31 декември 2021 година  
Со извештај на независниот ревизор**

## **Содржина**

Извештај на независниот ревизор

### **Финансиски извештаи**

|  |       |
|--|-------|
| Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)      | 1     |
| Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) | 5     |
| Извештај за промените во капиталот                   | 10    |
| Извештај за паричниот тек                            | 12    |
| Белешки кон финансиските извештаи                    | 15-71 |

**Годишен извештај за работењето**

**Годишна сметка**

## Извештај на независниот ревизор

До Акционерите и Надзорниот одбор на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје („Друштвото“), коишто ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2021 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија (“Стандардите”). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2021 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

## Извештај за останати правни и регулаторни барања


Годишниот извештај е подготвен од страна на менаџментот во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на годишната сметка и годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на менаџментот на Друштвото во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

  
Драган Давитков  
Управител



  
Симе Јовановски  
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

27 април 2022

Скопје, Северна Македонија

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)**

| Белешка   | 2021             | 2020           |
|---|------------------|----------------|
| <b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>   | <b>577.901</b>   | <b>545.305</b> |
| <b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)</b>                              | <b>365.126</b>   | <b>335.575</b> |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување  | 7 846.671        | 710.694        |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување  | 7 1.677          | 1.435          |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија                            | -                | -              |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување                              | -                | -              |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија                 | 7 (440.360)      | (392.450)      |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија                                   | 7 (74.421)       | 29.258         |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување            | -                | -              |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување            | 7 31.559         | (13.362)       |
| <b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   | <b>8 24.888</b>  | <b>26.421</b>  |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети      | -                | -              |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти                              | -                | -              |
| 2.1 Приходи од наемнини   | -                | -              |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти              | -                | -              |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти                              | -                | -              |
| 3. Приходи од камати  | 8 24.379         | 24.732         |
| 4. Позитивни курсни разлики   | 8 509            | 1.689          |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | -                | -              |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка           | -                | -              |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба                                   | -                | -              |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                       | -                | -              |
| 6.3 Останати финансиски вложувања   | -                | -              |
| 7. Останати приходи од вложувања  | -                | -              |
| <b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>                           | <b>9 164.429</b> | <b>171.762</b> |
| <b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>        | <b>9 6.784</b>   | <b>5.373</b>   |
| <b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>  | <b>16.673</b>    | <b>6.174</b>   |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на успех (продолжува)**

| Белешка   | 2021             | 2020             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>   | <b>(555.867)</b> | <b>(505.896)</b> |
| <b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)</b>   | <b>(174.853)</b> | <b>(149.333)</b> |
| 1. Бруто исплатени штети  | (341.223)        | (327.208)        |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања  | 5.595            | 4.350            |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување   | -                | -                |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија   | 174.669          | 169.719          |
| 5. Промени во бруто резервите за штети  | (35.991)         | 2.189            |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување   | -                | -                |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување   | 22.097           | 1.617            |
| <b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>  | <b>31</b>        | <b>1.608</b>     |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување  | -                | -                |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва  | -                | -                |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување   | -                | -                |
| 2. Промени во еквилизиционата резерва, нето од реосигурување  | -                | -                |
| 2.1. Промени во бруто еквилизиционата резерва   | -                | -                |
| 2.2 Промени во бруто еквилизиционата резерва - дел за соосигурување/реосигурување   | -                | -                |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)   | 31               | 1.608            |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви  | 31               | 1.608            |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување   | -                | -                |
| <b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот  | -                | -                |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување | -                | -                |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на успех (продолжува)**

|  | Белешка   | 2021             | 2020             |
|--|-----------|------------------|------------------|
| <b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>  | <b>11</b> | <b>(1.175)</b>   | <b>(578)</b>     |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)   | 11        | (1.090)          | -                |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)   | 11        | (85)             | (578)            |
| <b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО</b>  |           | <b>(323.544)</b> | <b>(312.008)</b> |
| <b>1. Трошоци за стекнување</b>  | <b>12</b> | <b>(194.940)</b> | <b>(176.889)</b> |
| 1.1 Провизија  | 12        | (165.081)        | (155.839)        |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа   | 12        | (45.380)         | (45.096)         |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување   | 12        | -                | -                |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување  | 12        | 15.521           | 24.046           |
| <b>2. Административни трошоци</b>  | <b>13</b> | <b>(128.604)</b> | <b>(135.119)</b> |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста  | 13        | (13.753)         | (14.313)         |
| 2.2 Трошоци за вработените   | 13        | (49.249)         | (50.475)         |
| 2.2.1 Плати и надоместоци  | 13        | (47.438)         | (48.976)         |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата  |           | -                | -                |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување  |           | -                | -                |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени  |           | -                | -                |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени  | 13        | (1.811)          | (1.499)          |
| 2.3. Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | <b>13</b> | <b>(14.136)</b>  | <b>(17.473)</b>  |
| 2.4 Останати административни трошоци   | <b>13</b> | <b>(51.466)</b>  | <b>(52.858)</b>  |
| 2.4.1 Трошоци за услуги  | 13        | (34.823)         | (39.537)         |
| 2.4.2 Материјални трошоци  | 13        | (7.709)          | (7.108)          |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето  | 13        | (8.934)          | (6.213)          |
| <b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  | <b>14</b> | <b>(974)</b>     | <b>(6)</b>       |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста   |           | -                | -                |
| 2. Трошоци за камати   |           | -                | -                |
| 3. Негативни курсни разлики  |           | (974)            | (6)              |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)   | <b>14</b> | -                | -                |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба  |           | -                | -                |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба  |           | -                | -                |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)  |           | -                | -                |



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на успех (продолжува)**

|   | Белешка   | 2021            | 2020            |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| 5.3 Останати финансиски вложувања   |           | -               | -               |
| 6. Останати трошоци од вложувања  |           | -               | -               |
| <b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b> | <b>15</b> | <b>(49.094)</b> | <b>(44.794)</b> |
| 1. Трошоци за превентива  |           | -               | -               |
| 2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување         | 15        | (49.094)        | (44.794)        |
| <b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>       | 16        | (8.678)         | 468             |
| <b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>              | 17        | 2.420           | (1.253)         |
| <b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>                        |           | 22.033          | 39.409          |
| <b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>                        |           | -               | -               |
| <b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>                                   | 18        | (2.651)         | (5.154)         |
| <b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>  |           | -               | -               |
| <b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>                        |           | 19.382          | 34.255          |
| <b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>                          |           | -               | -               |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)**

| Белешка  | 2021      | 2020           |                |
|--|-----------|----------------|----------------|
| <b>АКТИВА</b>  |           |                |                |
| <b>A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>   |           |                |                |
| 1. Гудвил  | 19        | 7.228          | 10.574         |
| 2. Останати нематеријални средства   | 19        | 7.228          | 10.574         |
| <b>Б. ВЛОЖУВАЊА</b>  |           | <b>980.090</b> | <b>948.692</b> |
| <b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>   |           |                |                |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста  | 20        | 855            | 882            |
| 1.1 Земјиште   |           | -              | -              |
| 1.2 Градежни објекти   |           | -              | -              |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста                                  | 20        | 855            | 882            |
| 2.1 Земјиште   |           | -              | -              |
| 2.2 Градежни објекти   |           | 855            | 882            |
| 2.3 Останати материјални средства  | 20        | -              | -              |
| <b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ</b> |           |                |                |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници                       | 21        | 23.685         | 22.265         |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници   |           | -              | -              |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва  |           | -              | -              |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва                         |           | -              | -              |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници  |           | -              | -              |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва   |           | -              | -              |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети  | 21        | 23.685         | 22.265         |
| <b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>  |           | <b>955.550</b> | <b>925.545</b> |
| <b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување</b>  | <b>22</b> | <b>247.119</b> | <b>247.388</b> |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |           | -              | -              |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   | 22        | 247.119        | 247.388        |
| <b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба</b>  | <b>22</b> | <b>295.383</b> | <b>215.439</b> |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |           | -              | -              |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   | 22        | 295.383        | 215.439        |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти   |           | -              | -              |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови  |           | -              | -              |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба (продолжува)**

|  | Белешка   | 2021           | 2020           |
|--|-----------|----------------|----------------|
| <b>3. Финансиски вложувања за тргување</b>   |           | -              | -              |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |           | -              | -              |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   |           | -              | -              |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти   |           | -              | -              |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови  |           | -              | -              |
| <b>4. Депозити, заеми и останати пласмани</b>  |           | <b>413.048</b> | <b>462.718</b> |
| 4.1 Дадени депозити  | 22        | 400.583        | 449.206        |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека   |           | -              | -              |
| 4.3 Останати заеми   |           | -              | -              |
| 4.4 Останати пласмани  | 22        | 12.465         | 13.512         |
| <b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>   |           | -              | -              |
| <b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>   |           | -              | -              |
| <b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ</b>   | <b>30</b> | <b>408.948</b> | <b>355.292</b> |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија   | 30        | 184.004        | 152.445        |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва   |           | -              | -              |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети  | 30        | 224.944        | 202.847        |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти   |           | -              | -              |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизионата резерва   |           | -              | -              |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви   |           | -              | -              |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот |           | -              | -              |
| <b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>                                     |           | -              | -              |
| <b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>  | <b>23</b> | <b>2.740</b>   | <b>1.289</b>   |
| 1. Одложени даночни средства   |           | -              | -              |
| 2. Тековни даночни средства  | 23        | 2.740          | 1.289          |
| <b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА</b>   |           | <b>250.113</b> | <b>213.368</b> |
| <b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>   | <b>24</b> | <b>162.486</b> | <b>155.002</b> |
| 1. Побарувања од осигуреници   | 24        | 162.486        | 155.002        |
| 2. Побарувања од посредници  |           | -              | -              |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување   |           | -              | -              |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба (продолжува)**

| Белешка   | 2021      | 2020             |                  |
|---|-----------|------------------|------------------|
| <b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>                                     | <b>25</b> | <b>7.635</b>     | <b>9.747</b>     |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување                                  | -         | -                |                  |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување             | 25        | 7.635            | 9.747            |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување                                   | -         | -                |                  |
| <b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА</b>   | <b>26</b> | <b>79.991</b>    | <b>48.618</b>    |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување  | 26        | 33.104           | 24.071           |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања  | 26        | 13.163           | 16.713           |
| 3. Останати побарувања  | 26        | 33.725           | 7.834            |
| <b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>                                      |           |                  |                  |
| <b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>   |           | <b>81.483</b>    | <b>35.128</b>    |
| <b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)</b> | <b>20</b> | <b>19.029</b>    | <b>18.573</b>    |
| 1. Опрема   | 20        | 18.745           | 18.289           |
| 2. Останати материјални средства  |           | 284              | 284              |
| <b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>  | <b>28</b> | <b>62.454</b>    | <b>16.555</b>    |
| 1. Парични средства во банка  | 28        | 60.866           | 15.606           |
| 2. Парични средства во благајна   | 28        | 1.247            | 535              |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва                                  |           | -                | -                |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти  | 28        | 341              | 414              |
| <b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>   |           |                  |                  |
| <b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>  | <b>27</b> | <b>86.609</b>    | <b>71.087</b>    |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини                                       |           | -                | -                |
| 2. Одложени трошоци на стекнување   | 27        | 86.609           | 71.087           |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци   |           | -                | -                |
| <b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>                         |           |                  |                  |
| <b>S. ВКУПНА АКТИВА</b>   |           | <b>1.817.211</b> | <b>1.635.430</b> |
| <b>И. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>   |           | <b>116.400</b>   | <b>97.369</b>    |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба (продолжува)**

| Белешка  | 2021              | 2020           |
|--|-------------------|----------------|
| <b>ПАСИВА</b>  |                   |                |
| <b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>  | <b>459.780</b>    | <b>440.398</b> |
| <b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ</b>  | <b>29 247.037</b> | <b>247.037</b> |
| 1. Запишан капитал од обични акции   | 29 247.037        | 247.037        |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции  | -                 | -              |
| 3. Запишан а неуплатен капитал   | -                 | -              |
| <b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>   | -                 | -              |
| <b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>  | -                 | -              |
| 1. Материјални средства  | -                 | -              |
| 2. Финансиски вложувања  | -                 | -              |
| 3. Останати ревалоризациони резерви  | -                 | -              |
| <b>IV. РЕЗЕРВИ</b>   | <b>29 118.610</b> | <b>107.192</b> |
| 1. Законски резерви  | 29 118.610        | 107.192        |
| 2. Статутарни резерви  | -                 | -              |
| 3. Резерви за сопствени акции  | -                 | -              |
| 4. Откупени сопствени акции  | -                 | -              |
| 5 Останати резерви   | -                 | -              |
| <b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>  | <b>29 74.751</b>  | <b>51.914</b>  |
| <b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>  | -                 | -              |
| <b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>   | <b>29 19.382</b>  | <b>34.255</b>  |
| <b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>   | -                 | -              |
| <b>B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>  | -                 | -              |
| <b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ</b>   | <b>30 879.626</b> | <b>769.244</b> |
| I. Бруто резерви за преносни премии  | 30 447.481        | 373.060        |
| II. Бруто математичка резерва  | -                 | -              |
| III. Бруто резерви за штети  | 30 432.145        | 396.153        |
| IV. Бруто резерви за бонуси и полустии   | 30 -              | 31             |
| V. Бруто еквилизациона резерва   | -                 | -              |
| VI. Бруто останати технички резерви  | -                 | -              |
| <b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>                    | -                 | -              |
| <b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ</b>   | <b>31 5.187</b>   | <b>4.500</b>   |
| 1. Резерви за вработени  | 31 4.648          | 3.961          |
| 2. Останати резерви  | 31 539            | 539            |
| <b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>   | <b>641</b>        | <b>636</b>     |
| 1. Одложени даночни обврски  | 193               | 98             |
| 2. Тековни даночни обврски   | 448               | 538            |
| <b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b> | -                 | -              |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба (продолжува)**

| Белешка   | 2021             | 2020             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Ж. ОБВРСКИ</b>   | <b>32</b>        | <b>382.413</b>   |
| <b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>   | <b>32</b>        | <b>15.455</b>    |
| 1. Обврски спрема осигуреници   | 32               | 15.455           |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници   | -                | -                |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување   | 32               | -                |
| <b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>   | <b>32</b>        | <b>303.183</b>   |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување   | 32               | 303.183          |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети   | -                | -                |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување  | -                | -                |
| <b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>  | <b>32</b>        | <b>63.775</b>    |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување   | 32               | 48.355           |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања   | -                | -                |
| 3. Останати обврски   | 32               | 15.420           |
| <b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>  | <b>33</b>        | <b>38.240</b>    |
| <b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b> |                  |                  |
|   | -                | -                |
| <b>И. ВКУПНА ПАСИВА</b>   | <b>1.817.211</b> | <b>1.635.430</b> |
| <b>J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>   | <b>116.400</b>   | <b>97.369</b>    |

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 71 беа одобрени од Надзорниот одбор на 05 април 2022 година и потпишани во нивно име од:

д-р Зоран Нарашанов

Генерален директор и  
Претседател на Управен одбор

Валдет Дервиши

Овластен сметководител  
Број на лиценца 0100392



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Ад Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за промените во капиталот**

| Позиција  | Белешка | Акционерски капитал | Премии на емитиран и акции | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | Остатни резерви | Вкупно резерви | Откупени сопствени и акции | Резервационата резерва | Нераспределена добивка или пренесена загуба | Добивка за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|---------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Состојба на 1 јануари 2020 година</b>                                      |         | 247.037             | -                          | 90.819           | -                  | -                          | -               | 90.819         | -                          | -                      | 68.287                                      | -                           | 406.143                  |
| Промена во сметководствените политики   |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| Исправка на грешки во претходниот период                                      |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| <b>Состојба 1 јануари 2020 година --</b>                                      |         | <b>247.037</b>      | <b>-</b>                   | <b>90.819</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>90.819</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                    | <b>337856</b>            |
| <b>Добивка или загуба за 2020 година</b>                                      |         | <b>16.373</b>       | <b>-</b>                   | <b>16.373</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>16.373</b>  | <b>(16.373)</b>            | <b>-</b>               | <b>(16.373)</b>                             | <b>34.255</b>               | <b>34.255</b>            |
| Добивка или загуба за 2020 година   |         | -                   | -                          | 16.373           | -                  | -                          | -               | 16.373         | (16.373)                   | -                      | (16.373)                                    | 34.255                      | 34.255                   |
| Несопственички промени во капиталот   |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства                          |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба   |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| Останати несопственички промени во капиталот                                  |         | -                   | -                          | 16.373           | -                  | -                          | -               | 16.373         | (16.373)                   | -                      | (16.373)                                    | -                           | -                        |
| <b>Сопственички промени во капиталот</b>                                      |         | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>16.373</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>16.373</b>  | <b>(16.373)</b>            | <b>-</b>               | <b>(16.373)</b>                             | <b>-</b>                    | <b>-</b>                 |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал                               |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                    |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| Исплата на дивиденда  |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| Останата распределба на сопствениците   |         | -                   | -                          | -                | -                  | -                          | -               | -              | -                          | -                      | -   | -                           | -                        |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 година</b>                                    |         | <b>247.037</b>      | <b>-</b>                   | <b>107.192</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>107.192</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>               | <b>51.914</b>                               | <b>34.255</b>               | <b>440.398</b>           |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за промените во капиталот (продолжува)**

| Позиција  | Белешка | Акционерски капитал | Премии на емитиран и акции | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви | Откупени сопствени акции | Резервационна резерва | Нераспределена добивка или пренесена загуба | Добивка за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|---------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| Состојба на 1 јануари 2021 година   |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Промена во сметководствените политики   |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Исправка на грешки во претходниот период                                      |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Состојба на 1 јануари 2021 година – исправено                                 | 28      | 247.037             | -                          | 107.192          | -                  | -                          | -                | 107.192        | -                        | -                     | 86.169                                      | -                           | 440.398                  |
| Добивка или загуба за 2021 година   |         |                     |                            | 11.418           | -                  | -                          | -                | 11.418         | -                        | -                     | (11.418)                                    | 19.382                      | 19.382                   |
| Добивка или загуба за 2021 година   |         |                     |                            | 11.418           | -                  | -                          | -                | 11.418         | -                        | -                     | (11.418)                                    | 19.382                      | 19.382                   |
| Несопственички промени во капиталот   | 28      |                     |                            | 11.418           |                    |                            |                  | 11.418         |                          |                       | (11.418)                                    |                             |                          |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства                          |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба   |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Останати несопственички промени во капиталот                                  | 28      |                     |                            | 11.418           |                    |                            |                  | 11.418         |                          |                       | (11.418)                                    |                             |                          |
| Сопственички промени во капиталот   |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал                               |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                    |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Исплата на дивиденда  |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Останата распределба на сопствениците   |         |                     |                            |                  |                    |                            |                  |                |                          |                       |   |                             |                          |
| Состојба на 31 декември 2021 година   | 28      | 247.037             | -                          | 118.610          | -                  | -                          | -                | 118.610        | -                        | -                     | 74.751                                      | 19.382                      | 459.780                  |



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричниот тек**

Во илјади денари

**A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**

**I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

**II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

**III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**

**IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**

| Белешка | 2021               | 2020               |
|---------|--------------------|--------------------|
|         | <b>1.168.710</b>   | <b>1.108.712</b>   |
|         | 833.243            | 719.269            |
|         | -                  | -                  |
|         | 176.781            | 190.668            |
|         | 407                | -                  |
|         | 158.279            | 198.775            |
|         | <b>(1.111.783)</b> | <b>(1.129.709)</b> |
|         | (332.012)          | (317.099)          |
|         | -                  | -                  |
|         | (427.557)          | (470.547)          |
|         | (93.634)           | (110.059)          |
|         | (126.858)          | (117.198)          |
|         | (15.880)           | (5.154)            |
|         | (115.842)          | (109.652)          |
|         | <b>56.927</b>      | -                  |
|         | -                  | <b>(20.997)</b>    |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричниот тек (продолжува)**

| Во илјади денари  | Белешка | 2021             | 2020             |
|---|---------|------------------|------------------|
| <b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   |         |                  |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  |         | <b>294.066</b>   | <b>281.786</b>   |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства   |         | -                | -                |
| 2. Приливи по основ на материјални средства   |         | 2.015            | 608              |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                            |         | -                | -                |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети |         | -                | -                |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување   |         | -                | 4                |
| 6. Приливи по основ на вложувања кои се расположливи за продажба  |         | -                | -                |
| 7. Приливи по основ на останати финансиски пласмани   |         | 264.529          | 256.280          |
| 8. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка   |         | -                | -                |
| 9. Приливи од камати  |         | 27.522           | 24.894           |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  |         | <b>(305.094)</b> | <b>(263.167)</b> |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства  |         | (1.498)          | (889)            |
| 2. Одливи по основ на материјални средства  |         | (7.550)          | (6.241)          |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                             |         | -                | -                |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети   |         | -                | -                |
| 5. Одливи по основ на вложувања расположливи за продажба  |         | -                | -                |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани  |         | (296.046)        | (256.037)        |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка  |         | -                | -                |
| 8. Одливи од камати   |         | -                | -                |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   |         | <b>-</b>         | <b>18.617</b>    |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   |         | <b>(11.028)</b>  | <b>-</b>         |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричниот тек (продолжува)**

Во илјади денари

| Белешка  | 2021               | 2020               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>  |                    |                    |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>   |                    |                    |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал                                  | -                  | -                  |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми                      | -                  | -                  |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски                             | -                  | -                  |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>   |                    |                    |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски | -                  | -                  |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции   | -                  | -                  |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда   | -                  | -                  |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>                                    | -                  | -                  |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>                                      |                    |                    |
| <b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>   | <b>1.462.777</b>   | <b>1.390.498</b>   |
| <b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>  | <b>(1.416.878)</b> | <b>(1.392.876)</b> |
| <b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>   | <b>45.899</b>      | <b>-</b>           |
| <b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>  | <b>-</b>           | <b>(2.378)</b>     |
| <b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>                   | <b>16.555</b>      | <b>18.933</b>      |
| <b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>                      | <b>62.454</b>      | <b>16.555</b>      |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**1. Општи информации**

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија на бул. Борис Трајковски бр. 62, 1000 Скопје, Република Македонија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување, а најзначајна активност на Друштвото се осигурување од одговорност кон трети лица.

**2. Основа за изготвување**

**(a) Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва ( Службен Весник 28/2004 и измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013,120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18, 290/20, 215/21), Законот за Супервизија на осигурувањето (Службен Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 127/11, 112/2011, 30/2012, 188/2013, 112/2014, 153/2016, 192/2016 и 23/2017, 198/2018, 101/2019, 31/2020), Правилниците (Службен.Весник 13/2018, 191/2018, 36/2019, 37/2019, 47/2019, 69/2019, 170/2019, 246/2019, 107/2020, 224/2020, 260/2020, 280/2020, 303/2021), сметководствените стандарди применливи во Р. Македонија, а објавени во Правилникот за водење на сметководство (Службен весник 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применливи од 01.01.2012), “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 36/2019 а се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011,41/2011,64/2011, 187/2013 и 61/2016,170/2019.

Правилникот за водење на сметководство се состои од Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување ИМСФИ- МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди МСС МСС1- МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување КТМФИ КТМФИ 7 до КТМФИ 32 МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13 МСФИ 14, МСФИ 15 МСФИ 16, МСФИ 18, МСФИ 19, МСФИ 20 and МСФИ 21 не се вклучени во Правилникот за сметководство и не се применети од страна на компанијата.. Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ ( вклучително МСФИ 1) се иницијално објавени во Службен Весник во 1997 а оттогаш се извршени неколку измени. Последната измена е со датум од декември 2010 година. Компанијата ги почитува сите релевантни стандарди и нивни интерпретации а кои се објавени во Службен весник.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**(б) Деловно опкружување на компанијата**

Република Северна Македонија, иако со бавен развој, сепак покажува карактеристики на развој на пазарната економија, во однос на минатите години. Во 2021 година, е забележан раст на економската активност од 3,0% на годишна основа. Стапката на инфлација во 2021 изнесува 3,5% на годишна основа. Исто така, забележан е раст на извозот на стоки од 6,9% и на увозот на стоки од 16,6% на годишна основа, со што вкупната надворешно трговска размена изразена во евра забележа раст од 12,3%.

Горенаведените економски параметри во РСМ, како и економските состојби во опкружувањето, укажуваат на фактот дека развојот на пазарот на осигурување во РСМ е сеуште зад развојот на пазарот на осигурување во земјите во ЕУ, но од друга страна оваа состојба на осигурителниот пазар овозможува во следите години да се очекува континуиран раст на бруто полисирана премија.

Во текот на 2021 година, компанијата оствари бруто полисирана премија во износ од 848.348 илјади денари што претставува зголемување од 19,13% споредено со 2020 година, и ги одржа своите профитабилни резултати со нето добивка од 19.382 илјади денари, што резултира 4,22% поврат на капиталот и 7,85% поврат на акционерски капитал. Инвестициите на компанијата беа целосно усогласени со соодветните локални барања, како и со внатрешните акти на компанијата. Главната цел на Стратегијата за инвестиции на компанијата беше да обезбеди стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, притоа обезбедувајќи доволно средства за компанијата да ги исполни своите обврски.

Влијанието на надворешните ефекти од почетокот на глобалната пандемија и тековната глобална политика како и економските случувања не може да бидат предвидени. Менаџментот на компанијата ќе продолжи со проактивен пристап за следење на ликвидноста, континуирано ќе ги анализира деловните процеси и ќе превенира било какви несакани ефекти. Развојот на осигурителниот пазар во однос на глобалната пандемија главно би зависел од ослободувањето и постепеното укинување на безбедносните мерки во текот на 2022 година.

На 31 декември 2021 година, компанијата имаше доволно ниво на покриеност на техничките резерви од 120% или вишок во износ од 94.082 илјади денари (белешка 5). На 31 декември 2021 година, Друштвото ја одржуваше потребната маргина на солвентност со вишок над Гарантниот фонд во износ од 267.671 илјади денари и вишок над капиталот во однос на потребната маргина на солвентност од 378.521 илјади денари.

Горенаведените резултати покажуваат дека Друштвото има доволен вишок на средства над маргината на солвентност и ќе биде во можност да ги покрие достасаните обврски на време.

**(в) Основи за мерење**

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност т.е согласно одлуката за одредување на начинот на вреднување на хартиите од вредност број 02-732/7.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**2. Основа за изготвување (продолжение)**

**(г) Функционална и известувачка валута**

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, која што е функционална и известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари.

**(д) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

**(ф) Трансакции во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превредуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Курсните разлики кои произлегуваат од превредувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превредување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Девизните средства со кои што работи Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2021 и 2020 година беа како што следи:

|       | 2021   | 2020   |
|-------|--------|--------|
|       | МКД    | МКД    |
| 1 ЕУР | 61,627 | 61,694 |

**(е) Принцип на континуитет**

Финансиските извештаи се подготвени врз пресметковна основа и врз принципот на континуитет.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

**(а) Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување - се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

**(б) Договори за осигурување**

**(i) Признавање и мерење**

*Општи договори за осигурување*

*Премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии, заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обесштетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста на приходот по основа на полисирана премија.

*Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

3. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**
- (б) **Договори за осигурување (продолжение)**
- (ii) **Признавање и мерење (продолжение)**

*Штети*

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови.

Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки се проверуваат редовно.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ.



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(iii) Средства од реосигурување**

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува обезвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е обезвреднето доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

**(iv) Одложени трошоци за стекнување (DAC)**

Трошоците за стекнување на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните користи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите за брокери и останати директни трошоци.

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците за стекнување да се надоместат од идните користи како приходи од поврзаните договори. Стапката на амортизација е соодветна со појавувањето на таквите користи.

Врз основа на измените на Подзаконскиот акт објавен во Службен весник бр. 170/2019 и Правилникот за контен план на осигурителните компании (Сл. Весник бр 303/2021), Агенцијата за супервизија на осигурување пропиша нов метод за пресметка на одложените трошоци за стекнување кој треба се применува од 1 Јануари 2022 година.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(iv) Одложени трошоци за стекнување (продолжение)**

Новиот метод за пресметка на DAC вклучува појаснување на типовите на трошоци кои се користат во пресметката. Според новиот метод, Друштвото треба да ја признае провизијата на договорна основа во согласност со договорената бруто полисирана премија и последователно прилагодена за износите што не би биле наплатени според договорите што Друштвото ги има склучено со посредниците (агенти, брокери и сл.) каде што провизијата се плаќа врз основа на наплатена премија. Претходно провизијата се исплаќаше врз основа на наплатената премија. Друштвото го имплементираше новиот пропишан метод во финансиските извештаи за 2020 и 2021 година заклучно со 31 декември. Согласно примената на методологијата, Друштвото прикажа промена на одложените трошоци за стекнување во износ од 15.521 илјади денари (2020: 24.022 илјади денари), како и признати дополнителни обврски по основ на провизија во износ од 46.342 илјади денари (2020: 36.969 илјади денари) утврдени врз основа на договорениот износ на бруто полисираната премија од договорите за осигурување склучени со посредниците на Друштвото.

**(v) Тест за соодветност на обврската**

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година. На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

**(vi) Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

**(в) Приходи**

**(i) Приходи од провизии и надомести**

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното биро за осигурување по основ на исплатени штети како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување. Приходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа кога соодветната услуга ќе се изврши.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(ii) Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, пласмани во банки и камати од Националното биро за осигурување. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата.

**(г) Расходи**

**(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем**

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

**(д) Користи за вработените**

**(i) Планови за дефинирани придонеси**

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

**(ii) Планови за дефинирани користи**

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност.

Друштвото утврдува нето расход од камата на дефинирана обврска за користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот период до нето дефинирана обврска за користи.

Пресметката се извршува од страна на квалификуван актуар со примена на метода на кредитирање на проектирана единица.

Премерувањата кои произлегуваат од дефинирани планови за користи вклучуваат актуарски добивки и загуби. Друштвото веднаш ги признава во останата сеопфатна добивка и сите други трошоци поврзани со дефинирани планови за користи во трошоци за користи за вработените во добивка или загуба.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(iii) *Краткорочни користи за вработените***

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

**(iii) *Останати долгорочни користи за вработените***

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

**(f) *Даноци***

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(e) Недвижности и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

**(ii) Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

|                                     | %       |
|-------------------------------------|---------|
| Градежни објекти                    | 2,5     |
| Опрема, мебел и патнички автомобили | 10 – 25 |

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(ж) Средства земени под наем - наемател**

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Друштвото за тоа средство.

Наем се класифицира како оперативен наем доколку во основа, на корисникот на наемот не му се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство.

Оперативни наеми и средствата земени под наем не се признаваат во билансот на состојба на Друштвото.

**(з) Финансиски инструменти**

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и финансиски средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

*Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување. Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

*Финансиски средства расположливи за продажба*

Вложувањата расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како расположливи-за-продажба или кои не се класификувани во некоја друга категорија на финансиско средство. Финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради безвреднување. Согласно регулативата должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои не се котирали на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавач на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(з) Финансиски инструменти (продолжение)**

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или оштетат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

*Хартии од вредност што се чуваат до достасување*

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна камата.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

**(с) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)**

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супервизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник, Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(s) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)**

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анекот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

Друштвото во 2021 година ја утврдува исправката на вредност согласно Правилникот за вреднувањето на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

| 2021                |  |   |
|---------------------|--|---|
| Група на побарувања | Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот | Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување) |
| А                   | до 30 дена   | 0%  |
| Б                   | од 31 до 60 дена   | од 10% до 30%   |
| В                   | од 61 до 120 дена  | Од 31% до 50%   |
| Г                   | 121 до 270 дена  | Од 51% до 70%   |
| Д                   | 271-365 дена   | Од 71% до 90%   |
| Ѓ                   | подолг од 365 дена   | 100%  |



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*
**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

Во 2020 година исправката на вредноста на премија е определена согласно привремените применети измени од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за вреднувањето на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Сл.весник 107/2020).

| 2020*               |  |   |
|---------------------|--|---|
| Група на побарувања | Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот | Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување) |
| А                   | до 90 дена   | 0%  |
| Б                   | од 91 до 120 дена  | од 10% до 30%   |
| В                   | од 121 до 180 дена   | Од 31% до 50%   |
| Г                   | 181 до 330 дена  | Од 51% до 70%   |
| Д                   | 331-425 дена   | Од 71% до 90%   |
| Ѓ                   | подолг од 425 дена   | 100%  |

\*Согласно измените во Правилникот (Сл.весник.107/22.04.2020)

**(и) Парични средства и паричен еквивалент**

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат парични средства по видување во деловните банки, како и парични средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

**(ј) Резервирања**

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

**(к) Акционерски капитал**
**(i) Обични акции**

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(ii) Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

**4. Сметководствени проценки и расудувања**

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

**(i) Клучни извори на несигурност во проценките**

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

**Резерви по договори за осигурување**

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

**Општи договори за осигурување**

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации. Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)**

**Општи договори за осигурување (продолжение)**

Потешкотите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на актуарски методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучната актуарска метода која се применува е методот на триангулации – (Chain ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (пр. разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети. Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот. Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**Претпоставки**

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Во текот на 2021 година немаше значајна промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

**(ii) Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Влијанието на анализата на сензитивност на добивката за годината, коефициентот на покриеност и коефициентот на солвентност на сопствениот капитал на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година се прикажани во табелите подолу:

| 31 декември 2021                    | Добивка за годината | Капитал и резерви | Потребно ниво на маргина на солвентност | Коефициент на покриеност | Промена на коефициент на покриеност |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Тековна позиција на капиталот       | 19.382              | 459.780           | 74.038                                  | 621%                     | -                                   |
| 10% зголемување на настанати штети  | 4.000               | 444.399           | 74.038                                  | 600%                     | (21%)                               |
| 10% намалување на настанати штети   | 34.764              | 475.161           | 74.038                                  | 642%                     | 21%                                 |
| 10% зголемување на вкупните трошоци | (10.321)            | 430.077           | 74.038                                  | 581%                     | (40%)                               |
| 10% намалување на вкупните трошоци  | 47.844              | 488.241           | 74.038                                  | 659%                     | 38%                                 |
| 31 декември 2020                    | Добивка за годината | Капитал и резерви | Потребно ниво на маргина на солвентност | Коефициент на покриеност | Промена на коефициент на покриеност |
| Тековна позиција на капиталот       | 34.255              | 440.398           | 63.140                                  | 697%                     | -                                   |
| 10% зголемување на настанати штети  | 24.476              | 426.826           | 63.140                                  | 676%                     | (21%)                               |
| 10% намалување на настанати штети   | 54.342              | 453.345           | 63.140                                  | 718%                     | 21%                                 |
| 10% зголемување на вкупните трошоци | -11.142             | 415.461           | 63.140                                  | 658%                     | (39%)                               |
| 10% намалување на вкупните трошоци  | 89.960              | 464.710           | 63.140                                  | 736%                     | 39%                                 |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**(ii) *Анализа на сензитивност (продолжение)***

Резултатите од симулациите во 2021 година покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината е добриот технички резултат. Зголемувањето на техничкиот резултат е последица на зголемената бруто полисирана премија и значитеното влијание на намалените технички трошоци.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик**

***Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување***

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

***Стратегија за запишување на полиси за осигурување***

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

***Стратегија за реосигурување***

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални (Quotashare) и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи. Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Стратегија за реосигурување (продолжение)***

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

***Усогласеност на средствата и обврските***

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

На 31 декември 2021 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 564.760 илјади (2020: МКД 583.664 илјади). Овие средства се состојат од банкарски сметки, депозити во банки и државни обврзници (2020: банкарски сметки и депозити во банки и државни обврзници).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

|  | 2021           | 2020           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Средства</b>  |                |                |
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено 3%) | 12.637         | 3.612          |
| Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено 60%)         | 174.015        | 201.605        |
| Хартии од вредност издадени од Р.М или НБРМ (дозволено 80%)                  | 378.108        | 378.447        |
|  | <b>564.760</b> | <b>583.664</b> |
| <b>Обврски (Технички резерви)</b>  |                |                |
| Бруто резерви по договори за осигурување                                     | 879.626        | 769.244        |
| Дел за реосигурителот  | (408.948)      | (355.292)      |
| Вкупно нето технички резерви   | <b>470.678</b> | <b>413.952</b> |
| <b>Дополнителна Покриеност на техничките резерви</b>                         | <b>94.082</b>  | <b>169.712</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

## **5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

### ***Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)***

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајната и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија или НБРМ не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31 декември 2021 година паричните средства во благајната и средствата на банкарски сметки изнесуваат 2,2% (2020: 0,6%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 30,8% (2020: 34,5%) додека државните обврзници изнесуваат 67,0% (2020: 64,8%) од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31.12.2021 година Друштвото прикажало повеќе средства за покривање на техничките резерви во износ од 94,082 милиони мкд.

### ***Одговорност кон трети лица***

#### ***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. За договорите за одговорност од телесна повреда, клучен ризик е трендот судовите да доделуваат повисоки нивоа на оштета. Во договорните услови, компанијата претпоставува дека трошоците ќе се зголемат во согласност со најновите достапни информации. Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што и крајниот исход е делумно неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

#### ***Управување со ризикот***

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Одговорност кон трети лица (продолжение)***

***Управување со ризикот (продолжение)***

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

***Имот***

***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

***Управување со ризикот***

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Имот (продолжение)***

***Управување со ризикот (продолжение)***

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

***Осигурување на возила***

***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста при физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан и зависи од одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомлексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

***Управување со ризикот***

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Здравствено осигурување***

***Карактеристики***

Друштвото исто така склучува и договори за здравствено осигурување во Република Македонија, иако во помал обем.

Според овие договори се исплаќаат средства за покривање на медицински услуги и болнички трошоци во фиксен износ за секој ден поминат во болница од страна на осигуреникот.

Вообичаено осигуреникот е покриен само за дел од медицинските трошоци за кои осигуреникот има поднесено соодветни медицински документи.

***Управување со ризикот***

Здравственото осигурување е примарно изложено на ризик од потребата за болнички третман. Друштвото управува со ризикот преку медицинско следење со цел да се осигури дека тековните премии се во согласност со здравствената состојба на осигуреникот и неговата фамилијарна медицинска историја.

***Развој на штети***

Друштвото нема презентирано информација за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

***Концентрација на ризикот од осигурување***

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Концентрација на ризикот од осигурување (продолжение)***

**(i) Географска и секторска концентрација**

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

**(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани**

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – квотно реосигурување (quota share) и вишок на ризик (surplus) за класата имот како и вишок над покриеност на загуба (excess of loss) за класата одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

**5.1. Финансиски ризик**

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

**Заеднички обврски**

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

| 5.  | Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение) | Белешка | Вкупно         | Инструмент и сопроменлива каматна стапка | Инструменти со фиксна каматна стапка |                |                      |                |                    |                 |
|---|---|---------|----------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|   |   |         |                |  | До 1 месец                           | 1 до 3 месеци  | 3 месеци до 1 година | 1 до 5 години  | Повеќе од 5 години | Некаматносносни |
| <b>31 декември 2021 година</b>                  |   |         |                |  |                                      |                |                      |                |                    |                 |
| <b>Средства</b>                                 |   |         |                |  |                                      |                |                      |                |                    |                 |
|   | Финансиски вложувања  |         |                |  |                                      |                |                      |                |                    |                 |
|   | - Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување                     | 21      | 247.119        | -  | -                                    | -              | -                    | 247.119        | -                  | -               |
|   | Финансиски вложувања расположливи за продажба                           | 21      | 295.383        | -  | -                                    | -              | -                    | 295.383        | -                  | -               |
|   | - Орочени депозити  | 21      | 400.583        | -  | -                                    | 180.407        | 220.176              | -              | -                  | -               |
|   | - Останати пласмани   | 20,21   | 36.150         | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | 36.150          |
|   | Средства за реосигурување во бруто техничките резерви                   | 29      | 408.948        | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | 408.948         |
|   | Побарувања од работи на осигурување и реосигурување                     | 23,24   | 170.121        | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | 170.121         |
|   | Останати побарувања   | 25      | 79.991         | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | 79.991          |
|   | Парични средства и парични еквиваленти                                  | 27      | 62.454         | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | 62.454          |
| <b>Обврски</b>                                  |   |         |                |  |                                      |                |                      |                |                    |                 |
|   | Бруто технички резерви  | 29      | (879.626)      | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | (879.626)       |
|   | Обврски по основ на реосигурување                                       | 31      | (353.600)      | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | (353.600)       |
|   | Обврски спрема осигуреници  | 31      | (11.214)       | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | (11.214)        |
|   | Останати обврски  | 31      | (59.650)       | -  | -                                    | -              | -                    | -              | -                  | (59.650)        |
| <b>Неусогласеност на средствата и обврските</b> |   |         | <b>396.660</b> | -  | -                                    | <b>180.407</b> | <b>220.176</b>       | <b>542.503</b> | <b>(546.426)</b>   |                 |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

31 декември 2020 година

| Белешка  | Вкупно | Инструмент<br>и со<br>променлива<br>каматна<br>стапка | 3 месеци      |                  |                |                  |                | Некамато-<br>носни |
|--|--------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
|  |        |   | До 1<br>месец | 1 до 3<br>месеци | до 1<br>година | 1 до 5<br>години | 5 години       |                    |
| <b>Средства</b>  |        |   |               |                  |                |                  |                |                    |
| Финансиски вложувања                                     |        |   |               |                  |                |                  |                |                    |
| - Финансиски вложувања кое се чуваат до<br>достасување   | 21     | 247.388   | -             | -                | -              | 247.388          | -              | -                  |
| Финансиски вложувања расположливи за<br>продажба         | 21     | 215.439   | -             | -                | -              | 215.439          | -              | -                  |
| - Орочени депозити                                       | 21     | 449.206   | -             | -                | 244.706        | 204.500          | -              | -                  |
| - Останати пласмани                                      | 21     | 35.776  | -             | -                | -              | -                | -              | 35.776             |
| Средства за реосигурување во бруто<br>техничките резерви | 29     | 355.292   | -             | -                | -              | -                | -              | 355.292            |
| Побарувања од работи на осигурување и<br>реосигурување   | 23,24  | 164.749   | -             | -                | -              | -                | -              | 164.749            |
| Останати побарувања                                      | 25     | 48.618  | -             | -                | -              | -                | -              | 48.618             |
| Парични средства и парични еквиваленти                   | 27     | 16.555  | -             | -                | -              | -                | -              | 16.555             |
| <b>Обврски</b>   |        |   |               |                  |                |                  |                |                    |
| Бруто технички резерви                                   | 29     | (769.244)   | -             | -                | -              | -                | -              | (769.244)          |
| Обврски по основ на реосигурување                        | 31     | (303.183)   | -             | -                | -              | -                | -              | (303.183)          |
| Обврски спрема осигуреници                               | 31     | (15.455)  | -             | -                | -              | -                | -              | (15.455)           |
| Останати обврски   | 31     | (63.775)  | -             | -                | -              | -                | -              | (63.775)           |
| <b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>          |        | <b>381.366</b>  | <b>-</b>      | <b>18.523</b>    | <b>244.706</b> | <b>204.500</b>   | <b>462.827</b> | <b>(530.667)</b>   |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик**

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат.

Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

|  | 2021             | 2020             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Финансиски средства</b>                                 |                  |                  |
| - Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност       | 247.119          | 247.388          |
| - Должнички хартии од вредност расположливи за продажба    | 295.383          | 215.439          |
| - Орочени депозити   | 400.583          | 449.206          |
| - Останати пласмани  | 36.150           | 35.776           |
| - Средства од реосигурување                                | 408.948          | 355.292          |
| - Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 170.122          | 164.749          |
| - Останати побарувања                                      | 79.991           | 48.618           |
| - Парични средства и паричен еквивалент                    | 62.454           | 16.555           |
| <b>Вкупно</b>  | <b>1.700.750</b> | <b>1.533.023</b> |



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

Должничките хартии од вредност претставуваат државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Фич - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија. Погolem дел од орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи банки, а само неколку депозити во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата од реосигурување, орочените депозити, државните записи и обврзници не се ниту достасани ниту обезвреднети.

Најзначајниот дел од средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредит рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на побарувањата по основ на осигурување за 2021 година друштвото ја сметаше согласно ПРАВИЛНИК за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02,84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14,112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), а истата е презентирана подолу:

|                         | Бруто вредност | Исправка на вредноста | Сегашна вредност | % на исправка |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Недоспеани              | 119.330        | -                     | 119.331          | -             |
| 0-30 дена               | 16.257         | -                     | 16.257           | -             |
| 31-60 дена              | 11.171         | 1.117                 | 10.054           | 10%           |
| 61-120 дена             | 13.678         | 4.240                 | 9.438            | 31%           |
| 121-270 дена            | 12.919         | 6.589                 | 6.330            | 51%           |
| 271-365 дена            | 3.713          | 2.636                 | 1.077            | 71%           |
| Над- 365 дена           | 45.172         | 45.172                | -                | 100%          |
| <b>31 декември 2021</b> | <b>222.240</b> | <b>59.754</b>         | <b>162.486</b>   | <b>26,89%</b> |
| <b>31 декември 2020</b> | <b>207.134</b> | <b>52.134</b>         | <b>155.002</b>   | <b>25,17%</b> |

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

Анализата на побарувањата по основ на регреси е прикажана подолу:

|                         | Бруто вредност | Исправка на вредноста | Сегашна вредност | % на исправка |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Недоспеани              | -              | -                     | -                | -             |
| 0-30 дена               | -              | -                     | -                | -             |
| 31-60 дена              | -              | -                     | -                | 10%           |
| 61-120 дена             | -              | -                     | -                | 31%           |
| 121-270 дена            | -              | -                     | -                | 51%           |
| 271-365 дена            | -              | -                     | -                | 71%           |
| Над- 365 дена           | 38.191         | 38.191                | -                | 100%          |
| <b>31 декември 2021</b> | <b>38.191</b>  | <b>38.191</b>         | <b>-</b>         | <b>100%</b>   |
| <b>31 декември 2020</b> | <b>38.558</b>  | <b>38.558</b>         | <b>-</b>         | <b>100%</b>   |

**(iii) Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра.

Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Имајќи ја во предвид стабилноста на курсот на еврото, друштвото постепено, а согласно нивното доспевање, средствата ги инвестира во денари. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути:

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик (продолжение)**

| <b>31 декември 2021</b>  | <b>МКД</b>       | <b>ЕУР</b>     | <b>Вкупно</b>    |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Вложувања  | 558.323          | 420.912        | 979.235          |
| Дел за реосигурување во бруто технички резерви   | -                | 408.948        | 408.948          |
| Побарувања   | 215.370          | 34.743         | 250.113          |
| Парични средства и парични еквиваленти   | 59.156           | 3.298          | 62.454           |
| <b>Вкупно средства</b>   | <b>832.849</b>   | <b>867.901</b> | <b>1.700.750</b> |
| Бруто технички резерви   | 879.626          | -              | 879.626          |
| Останати обврски   | 59.650           | -              | 59.650           |
| Обврски од непосредни работи на осигурување  | 11.214           | -              | 11.214           |
| Обврски од непосредни работи на осигурување и обврски од работи на соосигурување и реосигурување |                  | 353.600        | 353.600          |
| <b>Вкупно обврски</b>  | <b>950.490</b>   | <b>353.600</b> | <b>1.304.090</b> |
| <b>Нето вредност</b>   | <b>(117.641)</b> | <b>514.301</b> | <b>396.660</b>   |
| <b>31 декември 2020</b>  | <b>МКД</b>       | <b>ЕУР</b>     | <b>Вкупно</b>    |
| Вложувања  | 526.440          | 421.369        | 947.809          |
| Дел за реосигурување во бруто технички резерви   | -                | 355.292        | 355.292          |
| Побарувања   | 186.531          | 26.836         | 213.367          |
| Парични средства и парични еквиваленти   | 16.467           | 88             | 16.555           |
| <b>Вкупно средства</b>   | <b>729.438</b>   | <b>803.585</b> | <b>1.533.023</b> |
| Бруто технички резерви   | 756.473          | 12.771         | 769.244          |
| Останати обврски   | 63.775           | -              | 63.775           |
| Обврски од непосредни работи на осигурување  | 15.455           | -              | 15.455           |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување и останати обврски    | -                | 303.183        | 303.183          |
| <b>Вкупно обврски</b>  | <b>835.703</b>   | <b>315.954</b> | <b>1.151.657</b> |
| <b>Нето вредност</b>   | <b>(106.265)</b> | <b>487.631</b> | <b>381.366</b>   |

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Следната табела дава анализа на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност. Друштвото редовно ја следи ликвидноста до една година. Бруто техничките резерви се презентирани како едногодишни иако очекувањата на менаџментот за анализата на ликвидноста се позитивни со рочност од 1 година. Историските податоци за бруто техничките резерви и очекуваната анализа на ликвидноста од управувањето покажуваат позитивен јаз на ликвидност за дванаесет месеци по датумот на билансот на состојба. Гореспоменатото е поткрепено со фактот дека историската анализа на меѓукомпанискиот депозит за реосигурување покажува дека истиот не се плаќа во рок од една година и исто така дека друштвото има доволен вишок над својата маргина на солвентност. Ликвидносната позиција на Друштвото на 31 декември 2021 година е стабилна и компанијата очекува дека ќе може да ги исполни сите достасани обврски. Истото може да се подобри со инвестирање со договорна рочност над една година но за целите на обезбедување на подобра ликвидност може да се користи пократок период врз основа на управување со ликвидностниот ризик.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

| 31 декември 2021   | До 1 година        | Од 1 до 3 години        | Од 3 до 5 години        | Од 5 до 10 години        | Над 10 години        | Вкупно           |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Вложувања  | 216.556            | 260.173                 | 20.042                  | 187.081                  | 295.383              | 979.235          |
| Дел за реосигурување во БТР  | 408.948            | -                       | -                       | -                        | -                    | 408.948          |
| Побарувања   | 250.113            | -                       | -                       | -                        | -                    | 250.113          |
| Парични средства и парични еквиваленти   | 62.454             | -                       | -                       | -                        | -                    | 62.454           |
| <b>Вкупно Средства</b>   | <b>938.071</b>     | <b>260.173</b>          | <b>20.042</b>           | <b>187.081</b>           | <b>295.383</b>       | <b>1.700.750</b> |
| Бруто технички резерви   | 879.626            | -                       | -                       | -                        | -                    | 879.626          |
| Обврски од непосредни работи на осигурување и реосигурување и останати обврски | 108.358            | -                       | -                       | 316.106                  | -                    | 424.464          |
| <b>Вкупно Обврски</b>  | <b>987.984</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>316.106</b>           | <b>-</b>             | <b>1.304.090</b> |
| <b>Рочна неусогласеност</b>  | <b>(49.913)</b>    | <b>260.173</b>          | <b>20.042</b>           | <b>(129.025)</b>         | <b>295.383</b>       | <b>396.660</b>   |
| <b>31 декември 2020</b>  | <b>До 1 година</b> | <b>Од 1 до 3 години</b> | <b>Од 3 до 5 години</b> | <b>Од 5 до 10 години</b> | <b>Над 10 години</b> | <b>Вкупно</b>    |
| Вложувања  | 280.490            | 244.540                 | 20.064                  | 187.284                  | 215.431              | 947.809          |
| Дел за реосигурување во БТР  | 355.292            | -                       | -                       | -                        | -                    | 355.292          |
| Побарувања   | 213.367            | -                       | -                       | -                        | -                    | 213.367          |
| Парични средства и парични еквиваленти   | 16.555             | -                       | -                       | -                        | -                    | 16.555           |
| <b>Вкупно Средства</b>   | <b>865.704</b>     | <b>244.540</b>          | <b>20.064</b>           | <b>187.284</b>           | <b>215.431</b>       | <b>1.533.023</b> |
| Бруто технички резерви   | 646.705            | 122.539                 | -                       | -                        | -                    | 769.244          |
| Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски                 | 382.413            | -                       | -                       | -                        | -                    | 382.413          |
| <b>Вкупно Обврски</b>  | <b>1.029.118</b>   | <b>122.539</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>             | <b>1.151.657</b> |
| <b>Рочна неусогласеност</b>  | <b>(163.414)</b>   | <b>122.001</b>          | <b>20.064</b>           | <b>187.284</b>           | <b>215.431</b>       | <b>381.366</b>   |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(v) Управување со капиталот**

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива,
- Да ја покрие акумулираната загуба од претходни години;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Согласно пресметките за маргина на солвентност на 31 декември 2021, минимален капитал кој треба да го поседува Друштвото е следниот:

**Маргина на солвентност**

|                           | <u>2021</u>            | <u>2020</u>            |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|                           | Осигурување<br>неживот | Осигурување<br>неживот |
| Маргина на солвентност    | 74.031                 | 63.140                 |
| Износ на гарантен капитал | 184.881                | 185.082                |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(v) Управување со капиталот (продолжува)**

Потребното ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување е прикажано подолу:

|   |           | Неживотно осигурување освен<br>здравствено осигурување |               |
|---|-----------|--|---------------|
|   |           | 2021   | 2020          |
| Бруто полисирана премија  | 1         | 848.348  | 712.129       |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18                             | 2         | 110.929  | 111.049       |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16                             | 3         | 37.132   | 15.230        |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300                           | 4         | -  | -             |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300                           | 5         | -  | -             |
| Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])    | 6         | 148.061  | 126.279       |
| Бруто исплатени штети   | 7         | 341.223  | 327.208       |
| Нето исплатени штети  | 8         | 166.554  | 157.488       |
| Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)                            | 9         | 0,5  | 0,5           |
| <b>Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])</b>       | <b>10</b> | <b>74.031</b>  | <b>63.140</b> |
| Референтен период (во години)   | 11        | 3  | 3             |
| Бруто исплатени штети во референтниот период                                  | 12        | 1.024.268  | 1.076.051     |
| Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период                       | 13        | 432.145  | 396.153       |
| Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период                    | 14        | 374.976  | 355.379       |
| Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])                         | 15        | 360.479  | 372.208       |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26                                 | 16        | 93.724   | 96.774        |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23                                 | 17        | -  | -             |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300                               | 18        |  |               |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300                               | 19        |  |               |
| Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19]) | 20        | 93.724   | 96.774        |
| <b>Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])</b>        | <b>21</b> | <b>46.862</b>  | <b>48.387</b> |
| <b>Потребно ниво на маргина на солвентност</b>                                | <b>22</b> | <b>74.031</b>  | <b>63.140</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(v) Управување со капиталот (продолжува)**

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи

|  |            | 2021    | 2020     |
|--|------------|---------|----------|
| <b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>   | <b>I</b>   | 452.552 | 429.824  |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции   | I1         | 247.037 | 247.037  |
| Премии од емитирани обични акции   | I2         | -       | -        |
| Законски и статутарни резерви  | I3         | 118.610 | 107.192  |
| Пренесена нераспределена добивка   | I4         | 74.751  | 51.914   |
| Нераспределена добивка од тековната година   | I5         | 19.382  | 34.255   |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување   | I6         | -       | -        |
| Долгорочни нематеријални средства  | I7         | (7.228) | (10.574) |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година   | I8         | -       | -        |
| <b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>  | <b>II</b>  | -       | -        |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции   | II1        | -       | -        |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции  | II2        | -       | -        |
| Субординирани должнички инструменти  | II3        | -       | -        |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање   | II4        | -       | -        |
| <b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>  | <b>III</b> | 452.552 | 429.824  |
| <b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>  | <b>IV</b>  | -       | -        |
| <b>КАПИТАЛ I + II - IV</b>   | <b>V</b>   | 452.552 | 429.824  |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)  | VI1        | 74.031  | 63.140   |
| Капитал  | VI3        | 452.552 | 429.824  |
| Гарантен фонд*   | VI4        | 184.881 | 185.082  |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)   | VI5        | 267.671 | 244.742  |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6        | 378.521 | 366.684  |

Согласно законската регулатива друштвото не ја вклучува добивката за годината во пресметката на капиталот, освен кога истата е одобрена од овластен ревизор. Во табелата погоре добивката за 2021 година е вклучена во пресметката на капиталот со цел појасна анализа за менаџментот.



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*
**6. Објективна вредност**

| Белешка   | Заеми и побарувања | Чувани-до-достасаност | Расположливи за продажба | Амортизирана набавна вредност | Вкупна сметководствена вредност | Објективна вредност |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>31 декември 2021</b>                               |                    |                       |                          |                               |                                 |                     |
| Финансиски вложувања                                  |                    |                       |                          |                               |                                 |                     |
| - Финансиски вложувања - државни обврзници            |                    | 247.119               | 295.383                  | -                             | 542.502                         | 542.502             |
| - Орочени депозити                                    | 400.583            | -                     | -                        | -                             | 400.583                         | 400.583             |
| - Останати пласмани                                   | 36.150             | -                     | -                        | -                             | 36.150                          | 36.150              |
| Средства за реосигурување во бруто техничките резерви | 408.948            | -                     | -                        | -                             | 408.948                         | 408.948             |
| Побарувања по основ на осигурување и реосигурување    | 170.122            | -                     | -                        | -                             | 170.122                         | 170.122             |
| Останати побарувања                                   | 79.991             | -                     | -                        | -                             | 79.991                          | 79.991              |
| Парични средства и парични еквиваленти                | 62.454             | -                     | -                        | -                             | 62.454                          | 62.454              |
|   | <b>1.158.248</b>   | <b>247.119</b>        | <b>295.383</b>           | <b>-</b>                      | <b>1.700.750</b>                | <b>1.700.750</b>    |
| Бруто технички резерви                                |                    |                       |                          | 879.626                       | 879.626                         | 879.626             |
| Обврски по основ на реосигурување                     |                    |                       |                          | 353.600                       | 353.600                         | 353.600             |
| Обврски спрема осигуреници                            |                    |                       |                          | 11.214                        | 11.214                          | 11.214              |
| Останати обврски                                      |                    |                       |                          | 59.650                        | 59.650                          | 59.650              |
|   | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                 | <b>1.304.090</b>              | <b>1.304.090</b>                | <b>1.304.090</b>    |
| <b>31 декември 2020</b>                               |                    |                       |                          |                               |                                 |                     |
| Финансиски вложувања                                  |                    |                       |                          |                               |                                 |                     |
| - Финансиски вложувања - државни обврзници            |                    | 247.388               | 215.439                  | -                             | 462.827                         | 462.827             |
| - Орочени депозити                                    | 449.206            | -                     | -                        | -                             | 449.206                         | 449.206             |
| - Останати пласмани                                   | 35.776             | -                     | -                        | -                             | 35.776                          | 35.776              |
| Средства за реосигурување во бруто техничките резерви | 355.292            | -                     | -                        | -                             | 355.292                         | 355.292             |
| Побарувања  | 164.749            | -                     | -                        | -                             | 164.749                         | 164.749             |
| Останати побарувања                                   | 48.618             | -                     | -                        | -                             | 48.618                          | 48.618              |
| Парични средства и парични еквиваленти                | 16.555             | -                     | -                        | -                             | 16.555                          | 16.555              |
|   | <b>568.659</b>     | <b>247.388</b>        | <b>215.439</b>           | <b>-</b>                      | <b>1.533.023</b>                | <b>1.533.023</b>    |
| Бруто технички резерви                                |                    |                       |                          | 769.244                       | 769.244                         | 769.244             |
| Обврски по основ на реосигурување                     |                    |                       |                          | 303.183                       | 303.183                         | 303.183             |
| Обврски спрема осигуреници                            |                    |                       |                          | 15.455                        | 15.455                          | 15.455              |
| Останати обврски                                      |                    |                       |                          | 63.775                        | 63.775                          | 63.775              |
|   | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                 | <b>1.151.657</b>              | <b>1.151.657</b>                | <b>1.151.657</b>    |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Премии**

| 2021                       | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносна премија | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите | Нето приходи од премија за осигурување |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Незгода                    | 46.006                   | 739  | (16.383)                             | 717   | 31.079                                 |
| Здравствено                | 1.966                    | 216  | -                                    | -   | 2.182                                  |
| каска моторни возила       | 56.487                   | (6.443)                                      | (26.453)                             | 1.095   | 24.686                                 |
| каска воздухоплови         | 7.300                    | (1.808)                                      | (765)                                | -   | 4.727                                  |
| каска пловни објекти       | 94                       | 107  | (238)                                | -   | (37)                                   |
| Карго                      | 1.018                    | 78   | (100)                                | -   | 996                                    |
| имот од пожар и др.опасн.  | 14.231                   | 317  | (10.171)                             | (436)   | 3.941                                  |
| имот останато              | 86.540                   | (5.561)                                      | (69.873)                             | 5.585   | 16.691                                 |
| АО (вкупно)                | 605.325                  | (54.169)                                     | (311.326)                            | 24.598  | 264.428                                |
| одговорност воздухоплови   | 9.492                    | (4.489)                                      | (2.401)                              | -   | 2.602                                  |
| одговорност пловни објекти | 214                      | (52)   | (535)                                | -   | (373)                                  |
| општа одговорност          | 13.249                   | (2.669)                                      | (2.115)                              | -   | 8.465                                  |
| гаранции                   | 2                        | (2)  | -                                    | -   | -                                      |
| туристичка помош           | 6.424                    | (685)  | -                                    | -   | 5.739                                  |
| <b>Вкупно премии</b>       | <b>848.348</b>           | <b>(74.421)</b>                              | <b>(440.360)</b>                     | <b>31.559</b>   | <b>365.126</b>                         |

| 2020                       | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносна премија | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите | Нето приходи од премија за осигурување |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Незгода                    | 37.523                   | 17.631                                       | (23.325)                             | (3.018)   | 28.811                                 |
| здравствено                | 2.385                    | (480)  | -                                    | -   | 1.905                                  |
| каска моторни возила       | 49.273                   | (3.396)                                      | (21.993)                             | (185)   | 23.699                                 |
| каска воздухоплови         | 6.601                    | 1.090  | (2.329)                              | -   | 5.362                                  |
| каска пловни објекти       | 348                      | (132)  | (25)                                 | -   | 191                                    |
| Карго                      | 3.755                    | 172  | (102)                                | -   | 3.825                                  |
| имот од пожар и др.опасн.  | 15.659                   | (487)  | (11.745)                             | 419   | 3.846                                  |
| имот останато              | 91.470                   | 5.779  | (75.250)                             | (6.926)   | 15.073                                 |
| АО (вкупно)                | 487.093                  | 7.022  | (254.594)                            | (3.652)   | 235.869                                |
| одговорност воздухоплови   | 4.732                    | (1.336)                                      | (601)                                | -   | 2.795                                  |
| одговорност пловни објекти | 106                      | 61   | (11)                                 | -   | 156                                    |
| општа одговорност          | 9.848                    | 1.594  | (2.475)                              | -   | 8.967                                  |
| Гаранции                   | -                        | -  | -                                    | -   | -                                      |
| туристичка помош           | 3.336                    | 1.740  | -                                    | -   | 5.076                                  |
| <b>Вкупно премии</b>       | <b>712.129</b>           | <b>29.258</b>                                | <b>(392.450)</b>                     | <b>(13.362)</b>   | <b>335.575</b>                         |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**8. Приходи од вложувања**

|   | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|---|---------------|---------------|
| Приходи од камати од државни записи и државни обврзници | 17.644        | 16.570        |
| Приходи од камати од орочени депозити во банки          | 6.390         | 7.756         |
| Приходи од камати од тековни сметки во банки            | -             | -             |
| Останати приходи од вложувања                           | 345           | 406           |
| Позитивни курсни разлики                                | 509           | 1.689         |
| <b>Вкупно приходи од вложувања</b>                      | <b>24.888</b> | <b>26.421</b> |

**9. Приходи по основ на провизии од реосигурување и останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување**

|  | <b>2021</b>    | <b>2020</b>    |
|--|----------------|----------------|
| Провизија од реосигурување и учество во добивка  | 164.429        | 171.762        |
| Надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила од Гарантен фонд            | 842            | 1.015          |
| Надомест за обработка на услужно исплатени штети – провизија за управување од друштва за осигурување | 842            | 793            |
| Останати осигурително технички приходи   | 5.100          | 3.565          |
| <b>Вкупно</b>  | <b>171.213</b> | <b>177.135</b> |

**10. Настанати штети и користи**

**Општи договори за осигурување**

|   | <b>Бруто</b>   |                | <b>Реосигурување</b> |                  | <b>Нето</b>    |                |
|---|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | <b>2021</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>          | <b>2020</b>      | <b>2021</b>    | <b>2020</b>    |
| Настанати, исплатени штети во тековната година          | 335.628        | 322.858        | (174.669)            | (169.719)        | 160.959        | 153.139        |
| Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети    | 46.977         | 11.400         | (28.146)             | (1.617)          | 18.831         | 9.783          |
| Промени во резервите за настанати, но непријавени штети | (10.986)       | (13.589)       | 6.049                | -                | (4.937)        | (13.589)       |
| <b>Вкупно</b>   | <b>371.619</b> | <b>320.669</b> | <b>(196.766)</b>     | <b>(171.336)</b> | <b>174.853</b> | <b>149.333</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**10. Настанати штети и користи (продолжение)**

| 2021                      | Вкупно<br>исплатени<br>штети и | Промени<br>во<br>резервите<br>за штети | Учество на<br>реосигу-<br>рителите во<br>настана-<br>тите штети | Учество на<br>реосигурите-<br>лите во<br>резервите за<br>штети | Нето           |
|---------------------------|--------------------------------|--|---|--|----------------|
| незгода                   | 22.21                          | (14.193)                               | (11.107)  | 7.026  | 3.940          |
| здравствено               | 1.62                           | 128                                    | -   | -  | 1.753          |
| каска моторни возила      | 35.26                          | 4.255                                  | (17.650)  | (2.107)  | 19.765         |
| каска воздухоплови        | -                              | -                                      | -   | -  | -              |
| карго                     | 14                             | (126)                                  | -   | -  | 22             |
| имот од пожар и др.опасн. | 1.497                          | 12.352                                 | (1.167)   | (12.054)   | 628            |
| имот останато             | 14.722                         | (3.379)                                | (13.538)  | 2.280  | 85             |
| АО (вкупно)               | 256.862                        | 36.069                                 | (131.207)   | (17.242)   | 144.482        |
| општа одговорност         | 1.563                          | 773                                    | -   | -  | 2.336          |
| туристичка помош          | 1.730                          | 112                                    | -   | -  | 1.842          |
| <b>Вкупно</b>             | <b>335.628</b>                 | <b>35.991</b>                          | <b>(174.669)</b>  | <b>(22.097)</b>  | <b>174.853</b> |

| 2020                      | Вкупно<br>исплатен<br>и штети и<br>користи | Промени<br>во<br>резервите<br>за штети и<br>користи | Учество на<br>реосигу-<br>рителите<br>во настана-<br>тите штети<br>и користи | Учество на<br>реосигурите-<br>лите во<br>резерви-те за<br>штети и<br>користи | Нето           |
|---------------------------|--|---|--|--|----------------|
| незгода                   | 48.177                                     | (755)   | (24.216)   | 374  | 23.580         |
| здравствено               | 1.240                                      | 262   | -  | -  | 1.502          |
| каска моторни возила      | 28.920                                     | (381)   | (15.081)   | 189  | 13.647         |
| каска воздухоплови        | 9  | -   | -  | -  | 9              |
| карго                     | 154  | 126   | -  | -  | 280            |
| имот од пожар и др.опасн. | 1.167                                      | 2.241   | (877)  | (2.095)  | 436            |
| имот останато             | 37.823                                     | (8.428)   | (19.207)   | 2.833  | 13.021         |
| АО (вкупно)               | 203.098                                    | 4.071   | (110.161)  | (2.768)  | 94.245         |
| општа одговорност         | 970  | 1.04  | (177)  | (150)  | 1.684          |
| туристичка помош          | 1.300                                      | (371)   | -  | -  | 929            |
| <b>Вкупно</b>             | <b>322.858</b>                             | <b>(2.189)</b>                                      | <b>(169.719)</b>   | <b>(1.617)</b>   | <b>149.333</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**10. Настанати штети и користи (продолжение)**

| Коефициент                 | 2021          |               |               | 2020         |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                            | Штети         | Трошоци       | Комбиниран    | Штети        | Трошоци       | Комбиниран    |
| Незгода                    | 12,58%        | 38,19%        | 50,87%        | 81,84%       | 49,99%        | 131,83%       |
| Здравствено                | 80,35%        | 35,10%        | 115,45%       | 78,85%       | 36,39%        | 115,24%       |
| Каско моторни возила       | 80,06%        | 43,24%        | 123,30%       | 57,58%       | 47,50%        | 105,08%       |
| Каско воздухоплови         | 0,00%         | 39,14%        | 39,14%        | 0,16%        | 53,64%        | 53,80%        |
| Каско пловни објекти       | 0,00%         | 41,49%        | 41,49%        | 0,00%        | 36,60%        | 36,60%        |
| Карго                      | 2,18%         | 39,98%        | 42,16%        | 7,32%        | 38,27%        | 45,59%        |
| имот од пожар и др.опасн.  | 15,94%        | 39,55%        | 55,50%        | 11,34%       | 43,29%        | 54,63%        |
| имот останато              | 0,51%         | 35,39%        | 35,89%        | 86,39%       | 46,53%        | 132,92%       |
| АО (вкупно)                | 54,64%        | 47,34%        | 101,98%       | 39,96%       | 51,54%        | 91,50%        |
| одговорност воздухоплови   | 0,00%         | 34,00%        | 34,00%        | 0,00%        | 53,58%        | 53,58%        |
| одговорност пловни објекти | 0,00%         | 35,98%        | 35,98%        | 0,00%        | 37,74%        | 37,74%        |
| општа одговорност          | 27,59%        | 38,85%        | 66,44%        | 18,78%       | 49,76%        | 68,54%        |
| Гаранции                   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         |
| туристичка помош           | 32,10%        | 37,69%        | 69,78%        | 18,30%       | 45,52%        | 63,82%        |
| <b>Вкупно</b>              | <b>47,88%</b> | <b>44,75%</b> | <b>92,64%</b> | <b>44,5%</b> | <b>50,21%</b> | <b>94,71%</b> |

**11. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување**

|   | 2021         | 2020           |
|---|--------------|----------------|
| Промена во резервите за бонуси                    | (31)         | (1.608)        |
| Останато  | -            | -              |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>(31)</b>  | <b>(1.608)</b> |
| Трошоци за бонуси(кои зависат од резултатот       | 1.090        | -              |
| Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 85           | 578            |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>1.175</b> | <b>578</b>     |

**12. Трошоци за стекнување**

|  | 2021           | 2020           |
|--|----------------|----------------|
| Провизија  | 165.081        | 155.839        |
| Бруто плати за внатрешна продажна мрежа                  | 45.380         | 45.096         |
| Промена во одложените трошоци за стекнување (Белешка 25) | (15.521)       | (24.046)       |
| <b>Вкупно</b>  | <b>194.940</b> | <b>176.889</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**13. Административни трошоци**

|                                      | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Трошоци за вработените               | 49.249                | 50.475                |
| Трошоци за закупнини                 | 13.996                | 14.102                |
| Трошоци за телекомуникации           | 7.889                 | 8.426                 |
| Амортизација на материјални средства | 13.753                | 14.313                |
| Трошоци за стручно усовршување       | 1.813                 | 4.238                 |
| Трошоци за услуги на физички лица    | 14.136                | 17.473                |
| Трошоци за услуги                    | 11.126                | 12.771                |
| Материјални трошоци                  | 7.709                 | 7.108                 |
| Трошоци за резервирање               | 729                   | 227                   |
| Останати трошоци од работењето       | 8.205                 | 5.986                 |
| <b>Вкупно</b>                        | <b><u>128.604</u></b> | <b><u>135.119</u></b> |

**14. Трошоци од вложувања**

|                          | <b>2021</b>       | <b>2020</b>     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Негативни курсни разлики | 974               | 6               |
| <b>Вкупно</b>            | <b><u>974</u></b> | <b><u>6</u></b> |

**15. Останати законски трошоци за осигурување**

|  | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
|--|----------------------|----------------------|
| Учество во Гарантниот фонд на Националното Биро        | 19.071               | 17.582               |
| Противпожарен придонес                                 | 7.359                | 6.279                |
| Финансирање на супервизорски орган и Националното Биро | 10.670               | 10.231               |
| ФЗОМ   | 6.024                | 4.847                |
| Останати трошоци                                       | 5.970                | 5.855                |
| <b>Вкупно</b>  | <b><u>49.094</u></b> | <b><u>44.794</u></b> |

**16. Вредносно усогласување на побарување по основ на премија**

|  | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
| Зголемување/(ослободување) на исправка на побарувањата по основ на премија | 7.620               | (1.214)             |
| Директен отпис на побарувања   | 1.161               | 933                 |
| Наплатени претходно отпишани побарувања                                    | (103)               | (187)               |
| <b>Вкупно</b>  | <b><u>8.678</u></b> | <b><u>(468)</u></b> |

**17. Вредносно усогласување на побарување по основ на останати побарувања**

|  | <b>2021</b>         | <b>2020</b>           |
|--|---------------------|-----------------------|
| Обезвреднување на побарувањата по основ на останати побарувања (регреси) | 367                 | (82)                  |
| Останати финансиски трошоци  | 2.053               | (1.171)               |
| <b>Вкупно</b>  | <b><u>2.420</u></b> | <b><u>(1.253)</u></b> |

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**18. Даноци**

*Признаен во билансот на успех*

|                | 2021         | 2020         |
|----------------|--------------|--------------|
| Тековен данок  | 2.651        | 5.154        |
| Тековна година | <u>2.651</u> | <u>5.154</u> |

*Усогласување со применетата даночна стапка*

| <i>Во илјади денари</i>  | 2021       | 2021          | 2020       | 2020          |
|--------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Добивка пред оданочување | %          | <u>22.033</u> | %          | <u>39.409</u> |
| Данок од добивка         | 10,00%     | 2.203         | 10,00%     | 3.941         |
| Непризнаени расходи      | 2%         | 448           | 3%         | 1.213         |
|                          | <u>12%</u> | <u>2.651</u>  | <u>13%</u> | <u>5.154</u>  |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

19.

**Нематеријални средства**

|                                       | Софтвер       | Лиценци    | Вкупно        |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Набавна вредност</b>               |               |            |               |
| На 1 јануари 2020                     | 17.560        | -          | 17.560        |
| Зголемување                           | 823           | 66         | 889           |
| Намалување                            | -             | -          | -             |
| <b>На 31 декември 2020</b>            | <b>18.383</b> | <b>66</b>  | <b>18.449</b> |
| На 1 јануари 2021                     | 18.383        | 66         | 18.449        |
| Зголемување                           | 1.283         | 215        | 1.498         |
| Намалување                            | -             | -          | -             |
| <b>На 31 декември 2021</b>            | <b>19.666</b> | <b>281</b> | <b>19.947</b> |
| <b>Амортизација</b>                   |               |            |               |
| На 1 јануари 2020                     | 3.380         | -          | 3.380         |
| Амортизација за годината (Белешка 13) | 4.495         | -          | 4.495         |
| <b>На 31 декември 2020</b>            | <b>7.875</b>  | <b>-</b>   | <b>7.875</b>  |
| На 1 јануари 2021                     | 7.875         | -          | 7.875         |
| Амортизација за годината (Белешка 13) | 4.716         | 128        | 4.844         |
| <b>На 31 декември 2021</b>            | <b>12.591</b> | <b>128</b> | <b>12.719</b> |
| <b>Сметководствена вредност</b>       |               |            |               |
| <b>На 31 декември 2020</b>            | <b>10.508</b> | <b>66</b>  | <b>10.574</b> |
| <b>На 31 декември 2021</b>            | <b>7.075</b>  | <b>153</b> | <b>7.228</b>  |



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**20. Недвижности, опрема и останати средства**

|                                       | Градежни<br>објекти | Опрема,<br>мебел и<br>останато | Вкупно         |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Набавна вредност</b>               |                     |                                |                |
| На 1 јануари 2020                     | 1.107               | 111.379                        | 112.486        |
| Зголемување                           | -                   | 6.231                          | 6.231          |
| Намалување                            | -                   | (2.043)                        | (2.043)        |
| <b>На 31 декември 2020</b>            | <b>1.107</b>        | <b>115.567</b>                 | <b>116.674</b> |
| На 1 јануари 2021                     | 1.107               | 115.567                        | 116.674        |
| Зголемување                           | -                   | 9.337                          | 9.337          |
| Намалување                            | -                   | (5.227)                        | (5.227)        |
| <b>На 31 декември 2021</b>            | <b>1.107</b>        | <b>119.677</b>                 | <b>120.784</b> |
| <b>Амортизација</b>                   |                     |                                |                |
| На 1 јануари 2020                     | 197                 | 89.266                         | 89.463         |
| Амортизација за годината (Белешка 13) | 28                  | 9.790                          | 9.818          |
| Намалување                            | -                   | (2.062)                        | (2.062)        |
| <b>На 31 декември 2020</b>            | <b>225</b>          | <b>96.994</b>                  | <b>97.219</b>  |
| На 1 јануари 2021                     | 225                 | 96.994                         | 97.219         |
| Амортизација за годината (Белешка 13) | 27                  | 8.880                          | 8.907          |
| Намалување                            | -                   | (5.226)                        | (5.226)        |
| <b>На 31 декември 2021</b>            | <b>252</b>          | <b>100.648</b>                 | <b>100.900</b> |
| <b>Сметководствена вредност</b>       |                     |                                |                |
| <b>На 31 декември 2020</b>            | <b>882</b>          | <b>18.573</b>                  | <b>19.455</b>  |
| <b>На 31 декември 2021</b>            | <b>855</b>          | <b>19.029</b>                  | <b>19.884</b>  |

На 31 декември 2021 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2020: нема).

**21. Вложувања во заеднички контролирани ентитети**

|   | 2021          | 2020          |
|---|---------------|---------------|
| Депозит во Националното Биро за Осигурување | 23.685        | 22.265        |
| <b>Вкупно</b>                               | <b>23.685</b> | <b>22.265</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**21. Вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)**

Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

**22. Останати финансиски вложувања**

|   | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Депозити  | 400.583               | 449.206               |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање | 247.119               | 247.388               |
| Финансиски вложувања расположливи за продажба   | 295.383               | 215.439               |
| Останати пласмани                               | <u>12.465</u>         | <u>13.512</u>         |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b><u>955.550</u></b> | <b><u>925.545</u></b> |

На 31 декември 2021 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 48 месеци (2020: од 12 до 36 месеци) и каматни стапки од 0,4% до 2,3% (2020: од 0,5% до 2,3%).

**Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање**

|                   | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Државни обврзници | <u>247.119</u>        | <u>247.388</u>        |
|                   | <b><u>247.119</u></b> | <b><u>247.388</u></b> |
| Некотирани        | <u>247.119</u>        | <u>247.388</u>        |
| <b>Вкупно</b>     | <b><u>247.119</u></b> | <b><u>247.388</u></b> |

На 31 декември 2021 година Друштвото има финансиски вложувања чувани-до-доспевање во државни обврзници со рок на доспевање од 10 до 15 години (2020: од 10 до 15 години) и каматни стапки од 2,9% до 5% (2020: од 3,5% до 5%).

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**22. Останати финансиски вложувања (продолжение)**

**Должнички хартии од вредност расположливи за продажба**

|                   | 2021           | 2020           |
|-------------------|----------------|----------------|
| Државни обврзници | 295.383        | 215.439        |
| <b>Вкупно</b>     | <b>295.383</b> | <b>215.439</b> |
| Некотирани        | 295.383        | 215.439        |
| <b>Вкупно</b>     | <b>295.383</b> | <b>215.439</b> |

На 31 декември 2021 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи-за-продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 11-до 15 години (2020: од 11 година до 15 години) и каматни стапки од 2.9% до 3,8% (2020): 2,9% до 3,8%.

Во 2021 година постои активен пазар на хартии од вредност, но од причина што на истиот нема доволен број на трансакции за да се утврди реалната пазарна вредност на истите, друштвото го применува методот на ефективна каматна стапка при пресметка на ревалоризација на хартиите од вредност а согласно одлуката на агенцијата за супервизија на осигурување број 02-732/7.

**23. Тековни даночни средства**

|                          | 2021         | 2020         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Тековни даночни средства | 2.740        | 1.289        |
| <b>Вкупно</b>            | <b>2.740</b> | <b>1.289</b> |

**24. Побарувања по основ на осигурување**

|                              | 2021           | 2020           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Побарувања од осигуреници    | 222.240        | 207.136        |
| Минус: исправка на вредноста | (59.754)       | (52.134)       |
| <b>Вкупно</b>                | <b>162.486</b> | <b>155.002</b> |

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

|   | 2021          | 2020          |
|---|---------------|---------------|
| На 1 јануари                                      | 52.134        | 53.507        |
| (Ослободување)/дополнителна исправка на вредност: | 7.620         | (1.373)       |
| На 31 декември                                    | <b>59.754</b> | <b>52.134</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**25. Побарувања од работи на реосигурување**

|  | <b>2021</b>  | <b>2020</b>  |
|--|--------------|--------------|
| Побарување од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување | 7.635        | 9.747        |
| <b>Вкупно</b>  | <u>7.635</u> | <u>9.747</u> |

**26. Останати побарувања**

|   | <b>2021</b>    | <b>2020</b>   |
|---|----------------|---------------|
| Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 71.294         | 62.630        |
| Побарувања по основ на финансиски вложувања             | 13.163         | 16.713        |
| Останати побарувања                                     | 33.725         | 7.834         |
|   | <u>118.182</u> | <u>87.177</u> |
| Минус: исправка на вредноста по основ регреси           | (38.191)       | (38.559)      |
| <b>Вкупно побарувања</b>                                | <u>79.991</u>  | <u>48.618</u> |

Движењето на исправката на вредноста за побарувања по основ на регреси во текот на годината е како што следи:

|                                | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| На 1 јануари:                  | 38.558        | 42.359        |
| Признаена исправка на вредност | (367)         | (2.840)       |
| Отпис                          | -             | (960)         |
| <b>На 31 декември</b>          | <u>38.191</u> | <u>38.559</u> |

**27. Одложени трошоци за стекнување**

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на проценетиот рок на договорот на кој се однесуваат. Калкулациите се извршени согласно сметководствената политика обелоденета во белешка 3 (iv) - Одложени трошоци за стекнување.

|   | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|---|---------------|---------------|
| Одложени трошоци за стекнување на почетокот на периодот     | 71.088        | 47.042        |
| Движење на одложените трошоци за стекнување (Белешка 12)    | 15.521        | 24.045        |
| <b>Одложени трошоци за стекнување на крајот на периодот</b> | <u>86.609</u> | <u>71.087</u> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**28. Парични средства и парични еквиваленти**

|                              | 2021                 | 2020                 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Парични средства во банки    | 60.866               | 15.606               |
| Парични средства во благајна | 1.247                | 535                  |
| Останати парични еквиваленти | 341                  | 414                  |
| <b>Вкупно</b>                | <b><u>62.454</u></b> | <b><u>16.555</u></b> |

**29. Капитал и резерви**

**Акционерски капитал**

|                                  | Обични акции          |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  | 2021                  | 2020                  |
| <i>Во број на акции</i>          |                       |                       |
| На 1 јануари - целосно платени   | <u>403.400</u>        | <u>403.400</u>        |
| На 31 декември - целосно платени | <b><u>403.400</u></b> | <b><u>403.400</u></b> |

На 31 декември 2021 година одобрениот акционерски капитал се состои од 403.400 (2020: 403.400) обични акции со номинална вредност од ЕУР 10 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

|   | % од акциите со право на глас |
|---|-------------------------------|
| Виена Иншуренс Груп АГ ВинерВерсичегунг<br>Груп (VIENNA INSURANCE GROUP AG<br>WinnerVersicherungGruppe) | 100%                          |

**Дивиденди**

По денот на изготвување на билансот на состојба, Надзорниот одбор на Друштвото, во согласност со утврденото право според законските прописи и препораките од Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година (Седница на советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, одржана на 10.03.2022 година), донесе предлог одлука за распоред на добивката со распределба на 1/3 за резерви за сигурност, а остатокот од добивката се пренесува како нераспределена добивка за наредната година.

Исто така, согласно истата предлог одлука, Надзорниот одбор на Друштвото, предложи до Собранието на акционери исплата на дивиденда за 2019 и 2020 година во износ од МКД 47.244.627.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**30. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување**

|                                    | 2021           |                    |                | 2020           |                    |                |
|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                    | Бруто          | Реосигу-<br>рување | Нето           | Бруто          | Реосигу-<br>рување | Нето           |
| Пријавени штети                    | 242.915        | (131.256)          | 111.659        | 195.612        | (103.110)          | 92.502         |
| Настанати, но<br>непријавени штети | 189.230        | (93.688)           | 95.542         | 200.572        | (99.737)           | 100.835        |
| Преносна премија                   | 447.481        | (184.004)          | 263.477        | 373.060        | (152.445)          | 220.615        |
|                                    | <b>879.626</b> | <b>(408.948)</b>   | <b>470.678</b> | <b>769.244</b> | <b>(355.292)</b>   | <b>413.952</b> |

30. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) *Анализи на дежнењето на резервите по договори за осигурување:*

| 31 декември 2021   | Осигуру-<br>вање од<br>незгода | Осигурување<br>на моторни<br>возила и<br>воздухоплови |   | Одговор-<br>ност кон<br>трети<br>лица | Осигуру-<br>вање на<br>стока во<br>превоз |              | Вкупно         |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------|----------------|
|  |                                | Осигуру-<br>вање на<br>имот                           | Осигуру-<br>вање на<br>стока во<br>превоз |                                       |   |              |                |
| Резервирања за преносна премија  | 22.345                         | 34.142  | 331.615                                   | 58.056                                | 62  | 1261         | 447.481        |
| Преносна премија за реосигурителот                                       | (3.663)                        | (9.503)   | (125.945)                                 | (44.893)                              | -   | -            | (184.004)      |
| Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот) | <b>18.682</b>                  | <b>24.639</b>   | <b>205.670</b>                            | <b>13.163</b>                         | <b>62</b>                                 | <b>1.261</b> | <b>263.477</b> |
| Резерви за штети   | 14.243                         | 16.175  | 374.272                                   | 27.045                                | -   | 410          | 432.145        |
| Пренесен дел на реосигурителот   | (7.051)                        | (8.007)   | (184.297)                                 | (25.589)                              | -   | -            | (224.944)      |
| Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)    | <b>7.192</b>                   | <b>8.168</b>  | <b>189.975</b>                            | <b>1.456</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>410</b>   | <b>207.201</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**30. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на деижето на резервите по договори за осигурување (продолжение)**

| 31 декември 2020  | Осигурување на         |                                |                            |                     |                                |            |                | Вкупно |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------|
|   | Осигурување од незгода | моторни возила и воздухол лови | Одговорност кон трети лица | Осигурување на имот | Осигурување на стока во превоз | Патничко   |                |        |
| Резервирања за преносна премија   | 23.083                 | 27.698                         | 269.381                    | 52.182              | 140                            | 576        | 373.060        |        |
| Преносна премија за реосигурителот  | (2.945)                | (8.408)                        | (101.349)                  | (39.743)            | -                              | -          | (152.445)      |        |
| <b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b> | <b>20.137</b>          | <b>19.290</b>                  | <b>168.032</b>             | <b>12.439</b>       | <b>140</b>                     | <b>576</b> | <b>220.615</b> |        |
| Резерви за штети  | 28.467                 | 11.920                         | 337.302                    | 18.071              | 126                            | 298        | 396.184        |        |
| Пренесен дел на реосигурителот  | (14.077)               | (5.901)                        | (167.065)                  | (15.804)            | -                              | -          | (202.847)      |        |
| <b>Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)</b>    | <b>14.390</b>          | <b>6.019</b>                   | <b>170.237</b>             | <b>2.267</b>        | <b>126</b>                     | <b>298</b> | <b>193.337</b> |        |



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**30. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)**

**Резерви за штети**

|                                 | 2021           |                  |                | 2020           |                  |                |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                 | Бруто          | Реосигурување    | Нето           | Бруто          | Реосигурување    | Нето           |
| Состојба на 1 јануари           | 396.184        | (202.847)        | 193.337        | 399.982        | (201.230)        | 198.752        |
| Пријавени, но неисплатени штети | 46.946         | (28.145)         | 18.801         | 9.769          | (8.852)          | 917            |
| Настанати, но непријавени штети | (10.985)       | 6.048            | (4.937)        | (13.567)       | 7.235            | (6.332)        |
| <b>Состојба на 31 декември</b>  | <b>432.145</b> | <b>(224.944)</b> | <b>207.201</b> | <b>396.184</b> | <b>(202.847)</b> | <b>193.337</b> |

**Преносна премија**

|  | 2021           |                  |                | 2020           |                  |                |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|  | Бруто          | Реосигурување    | Нето           | Бруто          | Реосигурување    | Нето           |
| Состојба на 1 јануари                  | 373.060        | (152.445)        | 220.615        | 402.319        | (165.807)        | 236.512        |
| Полисирана премија во тековната година | 848.348        | (440.360)        | 407.988        | 712.129        | (392.450)        | 319.679        |
| Заработена премија во тековната година | (773.927)      | 408.801          | (365.126)      | (741.388)      | 405.812          | (335.576)      |
| <b>Состојба на 31 декември</b>         | <b>447.481</b> | <b>(184.004)</b> | <b>263.477</b> | <b>373.060</b> | <b>(152.445)</b> | <b>220.615</b> |

Во резервите за преносна премија вклучени се МКД 7.019 илјади (2020: МКД (6.136 илјади мкд) кои претставуваат резерви за неистечени ризици поради прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

**31. Останати резерви**

|                           | 2021         | 2020         |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Резерви за вработени      | 4.648        | 3.961        |
| Резерви за судски спорови | 539          | 539          |
| <b>Вкупно</b>             | <b>5.187</b> | <b>4.500</b> |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**32. Обврски**

|   | 2021           | 2020           |
|---|----------------|----------------|
| Обврски по основ премија за реосигурување   | 353.600        | 303.183        |
| Обврски по штети  | 11.215         | 15.455         |
| Обврски кон добавувачи  | 5.774          | 8.215          |
| Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето | 15.211         | 11.030         |
| Обврски по основ на противпожарен придонес и придонес за безбедност во сообраќајот    | 22.658         | 30.240         |
| Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила       | 3.675          | 4.372          |
| Обврски за плати  | 8.020          | 7.205          |
| Останати обврски по основ на примени аванси   | 2.120          | 2.713          |
| Останати обврски  | 2.191          | -              |
| <b>Вкупно</b>   | <b>424.464</b> | <b>382.413</b> |

**33. Одложени приходи**

|                           | 2021          | 2020          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Други одложени побарувања | 1.171         | 1.271         |
| Други одложени обврски    | 46.342        | 36.969        |
| <b>Вкупно</b>             | <b>47.513</b> | <b>38.240</b> |

Одложените обврски најчесто се однесуваат на износот пресметана одложена обврска за провизии која Друштвото е должно да ја спроведува ефективно во својата евиденција од 1 јануари 2022 година. За детали од сметководствената политика, ве молиме видете во Белешка 3 (iv).

**34. Потенцијални и преземени обврски**

**Судски спорови**

Друштвото издвојува посебна резерва за судските спорови кои произлегуваат од неговото деловно работење со цел да се обезбеди од идни влијанија на истите врз работењето. Во текот на 2021 година друштвото немаше позначителни судски спорови. Според мислењето на Менаџментот, крајното решавање на овие работи нема да има значителен негативен ефект врз финансиската позиција на компанијата или промените во нето средствата. Правните случаи се чести кога барателите не се согласуваат со проценката на побарувањето извршена од компанијата. Менаџментот ги проценува тврдењата користејќи надворешна и внатрешна експертиза, вклучително и правни совети. Менаџментот верува дека овие проценки се соодветни, сепак признава дека конечниот исход може да биде поголем или помал од предвидениот износ. На 31 декември 2021 година, одредбата за овие правни побарувања беше евидентирана во резервите на пријавените но не подмирени побарувања, во износ од 142.415 илјади МКД. Одредбата во врска со овие тврдења е направена врз основа на добиени правни совети и го одразува очекувањето за решавање на овие случаи. Времето на разрешување на истите не е сигурно. Случаите се однесуваат главно на АО.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**35. Усогласеност со законската регулатива**

На 31 декември 2021 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви, Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2021 година Друштвото е усогласено за видот и обемот на вложувањата во технички резерви и капитал согласно утврдените и дозволени законски лимити на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") преку кварталните извештаи за овие вложувања и досега нема добиено мерка или препорака за усогласување.

**36. Трансакции со поврзани лица**

***Матично и основно матично претпријатие***

Друштвото е во целосна сопственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung Gruppe, кое е матично и основно матично претпријатие.

***Трансакции со подружниците на Матичното претпријатие***

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Матичното претпријатие и подружниците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што следи:

|   | 2021    | 2020    |
|---|---------|---------|
| Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување и провизија од реосигурување | 26.776  | 22.451  |
| Обврски по основ на реосигурување   | 33.445  | 19.972  |
| Премија предадена во реосигурување  | 124.672 | 124.814 |
| Бруто резерва за преносна премија- дел во реосигурување   | 54.396  | 48.151  |
| Промена во бруто резервата за преносна премија- дел во реосигурување                              | (6.244) | (6.692) |
| Приходи од провизија за реосигурување   | 38.994  | 41.308  |
| Промени во резервите за штети- дел за реосигурување   | 11.882  | (777)   |
| Резерви за штети- дел за реосигурување  | 38.447  | 26.565  |
| Бруто исплатени штети дел за реосигурување  | 32.355  | 35.342  |

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Трансакции со поврзани лица (профолжува)**

**Трансакции со Матичното претпријатие**

|  | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|--|-------------|-------------|
| Обврски по основ на реосигурување                                    | 4.050       | 2.635       |
| Останати Обврски   | 1.206       | 627         |
| Премија предадена во реосигурување                                   | 315.688     | 267.622     |
| Бруто резерва за преносна премија- дел во реосигурување              | 129.608     | 104.294     |
| Промена во бруто резервата за преносна премија- дел во реосигурување | (25.315)    | (6.670)     |
| Депозитна премија- дел за реосигурување                              | 316.105     | 280.575     |
| Приходи од провизија за реосигурување                                | 125.435     | 130.453     |
| Промени во резервите за штети- дел за реосигурување                  | 10.215      | 2.394       |
| Резерви за штети- дел за реосигурување                               | 186.497     | 176.282     |
| Бруто исплатени штети – дел за реосигурителите                       | 142.314     | 134.377     |
| Трошоци за камата за депозитна премија и останати трошоци            | 7.770       | 7.832       |

**Трансакции со клучниот менаџерски персонал**

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 13) се како што следува:

|                                    | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Краткорочни користи за вработените | <u>12.345</u>        | <u>13.453</u>        |
|                                    | <u><b>12.345</b></u> | <u><b>13.453</b></u> |

**37. Последователни настани**

На 10 Март 2022 година, врз основа на проценка на ризиците поврзани со моменталното економско окружување и можните ефекти врз работењето односно ликвидноста, солвентноста и капиталната адекватност на Друштвата за осигурување, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, им препорача на Друштвата за осигурување, да се воздржат од распределба и исплата на дивиденда од добивката остварена во 2021 година, односно истата да се распредели за зголемување на резервите на сигурност и останатите резерви на Друштвото.

Исто така, нагласено е дека препораката не се однесува на распределба и исплата на дивидендата од добивка остварена во 2019 и 2020 година.

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле други материјални настани кои што би требало да се објават во финансиските извештаи.

# **ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

Годишни извештај

За годината која завршува на 31 декември 2021 година

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ**



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА  
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА  
ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2021 ГОДИНА**

**Скопје, февруари 2022**

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2021 ГОДИНА

### 1. Основни податоци за Друштвото

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), е друштво за осигурување регистрирано во Република Северна Македонија (РСМ) во 2002 година, со шифра на дејност 65.12 - неживотно осигурување.

Седиштето на Друштвото е на бул. Борис Трајковски бр. 62, Скопје, матичен број 5702470, даночен број 4030002461200, веб страна [www.winner.mk](http://www.winner.mk), е-маил адреса [winner@winner.mk](mailto:winner@winner.mk)

### 2. Општествено и економско опкружување и осигурителен пазар

Домашната економија во 2021 година заврши со раст на Бруто Домашен Производ (БДП) од 4%. Овој раст е целосно во линија со проекциите на Народната Банка, и меѓународните организации (Светска банка, Меѓународен монетарен фонд и Европска банка за обнова и развој). Мало отстапување има во однос на проекцијата на Владата на РСМ. Остварениот раст е резултат на пост-пандемската консолидација на економските текови, остварен на стабилизирана основа од вториот и третиот квартал од 2021 година.

Според дејности, растот произлегува од подобрите остварувања кај услугите и посебно оние кои беа под директен удар на пандемијата во 2020 година: трговијата, транспортот и хотелиерството (9.2%). Додека, падот на преработувачката индустрија (-4.8%) продолжи (иако на висока споредбена основа), поради изразените неизвесности сврзани со ребалансирањето на глобалните пазари на стоки и импликациите за синџирите на снабдување. Сврзано со ова, извозот (1.8%) бележи стагнација, но бруто инвестициите (21.1%) бележат значајно закрепнување. Порелаксираното трошење во однос на 2020 и растот на платите ја поддржаа приватната потрошувачка (5.7%), додека јавната потрошувачка (6.5%) го одржа темпото на поддршка на пост-пандемското заздравување, што е во линија со продлабочување на буџетскиот дефицит во однос на првичните проекции (првична проекција 4.9%, а остварување од 5.3% од БДП).

Невработеноста во 2021 година благо се намали - на 15.2% - но, се намали и вработеноста, на 47.3%. Овие остварувања се резултат на повторното пасивизирање на населението (на пример: помеѓу два квартала, близу 8.000 лица престанале активно да бараат работа).

Просечните исплатени нето и бруто-плати во цела 2021 година забележаа умерен годишен раст од 4,7% и 4,8%, соодветно. Годишниот раст на платите во еден дел е резултат на зголемувањето на минималната плата за 1,7% во април 2021 година согласно законското редовно усогласување, како и на одредени структурни фактори, како што е недостатокот на работна сила во одредени сегменти, но и како ефект од кризата којашто доаѓа до израз преку намалувањето на бројот на вработените со плата пониска од просечната.

За цела 2021 година, годишната стапка на инфлација е во согласност со проценките и изнесува 3,2%. Позначителен придонес кон растот се забележува од категориите домашни цени поврзани со движењата на цените на примарните производи на светските берзи, понатаму од преносниот

ефект од минатогодишното зголемување на цените од регулаторна природа, како и од одредени фактори специфични за пандемијната криза, а во услови на олабавување на рестриktivните мерки. Оттука произлегува и оцената дека ценовните притисоци и натаму главно произлегуваат од фактори на страната на понудата, без поголеми притисоци од побарувачката.

Финансискиот систем во текот на 2021 година покажа дека е стабилен и подготвен да одговори на предизвиците од пандемијен период со успешно справување со ризиците. Девизните резерви се на високо ниво, што ја гарантира стабилноста на денарот, додека домашниот банкарски сектор е сигурен, ликвиден и соодветно капитализиран, подготвен за справување со евентуалните шокови.

Осигурителниот пазар во 2021 година порасна за 15,54%. Притоа, во сегментот на неживотното осигурување порастот изнесуваше 15,65%, со реализирана премија од 9,63 милијарди денари. Додека во сегментот на осигурување живот, растот беше идентичен од 15,01%, односно премија од 2 милијарди денари.

Друштвата за осигурување располагаат со капитал којшто е повисок за четирипати од потребниот износ на маргината на солвентност, што ја потврдува високата солвентност на пазарните субјекти. Конзервативните политики и регулативата за вреднување на техничките резерви и вложувањата на средствата, како и високиот квалитет на инструментите коишто се вклучени во пресметката на капиталот на друштвата за осигурување, се главните фактори за високата солвентност.

Во однос на законската регулатива во 2021 година која директно или индиректно има влијание на работењето на Друштвото, се издвојува:

- Почетокот на примената на новиот Закон за заштита на личните податоци (Сл.весник број 42/2020) и соодветните подзаконски акти согласно што во Друштвото се преземени сите активности за имплементација на измените и дополнителните обврски утврдени во новиот Закон за заштита на личните податоци, а со цел законско работење на Друштвото во доменот на заштитата на личните податоци, имајќи предвид дека осигурувањето е област каде што личните податоци за осигурениците на дневна основа се собираат и обработуваат во голем број и истите се разменуваат помеѓу главните контролори од овој сектор - друштвата за осигурување, брокерски друштва, друштва за застапување во осигурување, Национално биро за осигурување, Агенција за супервизија на осигурување, судски и државни органи и сл.,
- Измената и дополнувањето на Законот за трговските друштва во однос на измените во делот на глобите за правните лица и за одговорните лица на правните лица согласно критериумите за големината на субјектот,
- Измената и дополнувањето во Законот за работните односи во делот на прекин на договорот за вработување од страна на работодавачот кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, доколку со друг закон поинаку не е уредено, како и
- Одлуките за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуките на Советот на ЕУ донесени од Владата на Република Северна Македонија врз основа на Законот за рестриktivни мерки, како и измените и дополнувањата на веќе постојните и донесување на нови подзаконски акти и циркуларни дописи од АСО со утврдени насоки за постапување на друштвата за осигурување.



Во однос на подзаконската регулатива во 2021 година, која директно или индиректно има влијание на работењето на Друштвото се издвојува:

Почетокот на примената на Правилникот за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците (Сл.весник 224/20), освен одредбите од член 2 став (8) од овој Правилник кои ќе започнат да се применуваат во рок од 2 години од денот на влегување во сила на овој Правилник, додека одредбите од член 3 став (13) од овој Правилник ќе започнат да се применуваат со донесување на Правилник за критериуми за утврдување на нематеријална штета како и почетокот на примената на Правилникот за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување (Сл.весник 260/20), освен одредбите од членот 16 ставови (6), (7) и (8) кои ќе се применуваат од 1 јануари 2022 година и одредбите од членовите 9, 10, 30 и 31 кои ќе се применуваат од 1 јануари 2023 година.

Дополнителни подзаконски акти донесени од Агенцијата за супервизија на осигурување во текот на 2021 година од влијание за работењето на Друштвото се: Правилникот за потребна документација за добивање дозвола за работа како овластен актуар, Тарифникот за изменување и дополнување на тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата, Правилникот за условите и постапката за признавање на квалификација за актуар стекната во странство и полагање на стручен испит со кој се докажува дека лицето има адекватно знаење на законите и праксата во Република Северна Македонија потребни за добивање дозвола за работа како овластен актуар во Република Северна Македонија, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за основните постапки правила и начинот на спроведување супервизија како и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување.

Согласно утврдените обврски во законската и подзаконската регулатива од 2021 година, беа превземени сите активности за измени и дополнувања на веќе постојните акти на Друштвото како и донесување на нови акти и нивна имплементацијата во работните процеси во Друштвото, а со цел усогласено и законско работење на Друштвото во сите сегменти на својата дејност.

Осигурителниот сектор во Република Северна Македонија е контролиран од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување која е регулатор на осигурителниот пазар, а основни закони за работењето на осигурителните друштва се: Законот за облигациони односи, Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и друга осигурителна подзаконска регулатива.

На осигурителниот пазар во 2021 година работеа 11 друштва за неживотно осигурување и 5 друштва за животно осигурување. Најголем дел од осигурителните друштва се во доминантна сопственост на странски инвеститори, осигурителни компании и групации.

Во однос на посредниците во осигурување на пазарот беа активни 39 осигурителни брокерски друштва, 12 друштва за застапување во осигурување и седум банки кои вршат посредување во осигурување.

### **3. Деловна политика**

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје деловната политика за 2021 година ја планираше врз основа на актите на Друштвото, Законот за супервизија на осигурувањето и останатите законски и подзаконски акти со кои е уредена осигурителната дејност во Република Северна Македонија.

Целта на деловната политика на Друштвото беше да се задржи и унапреди позицијата на модерно и пазарно-ориентирано Друштво, кое нуди осигурителни услуги со највисоки стандарди и содржини, а со цел задоволување на потребите на Осигурениците (физички лица, правни лица, државни институции и институции на единиците на локална самоуправа) на Република Северна Македонија. Со високо квалитетна, ефикасна и навремена услуга кон физичките и правните лица се зајакнуваше нивната доверба и поголемиот интерес за конзумирање на осигурителните продукти на Друштвото.

Клиентите ги препознаваа предностите од соработката со Винер и веруваа на беспрекорната грижа која им носи сигурност и безбедност во секојдневното живеење и работење. Посветеноста во работењето на менаџментот и вработените придонесе во унапредување на резултатите на Друштвото во сите аспекти, овозможувајќи задоволителен принос на вложениот капитал од страна на акционерите.

Основните принципи врз кои беа поставени темелите на деловната политика се:

- Континуирано следење и применување на законските норми и регулатива;
- Целосна одговорност и исполнување на обврските кон осигурениците;
- Ефикасно работење и фер и брзо решавање на штетите;
- Максимална посветеност за итно и комплетно одговарање на потребите на клиентите;
- Инвестирање во долгорочни релации со клиентите преку лојално исполнување на нивните потреби;
- Транспарентно и чесно работење;
- Редовна наплата на побарувањата;
- Развивање, проширување и инвестирање во структурата на човечките ресурси;
- Информирање на јавноста за продуктите на Друштвото и нивно континуирано подобрување и прилагодување кон барањата на клиентите и осигурителниот пазар;
- Креирање на свеста на јавноста за осигурувањето преку одговорно, безбедно и чесно работење.

Наведените деловни принципи се и дел од Планот на работа на Друштвото за 2021 година и истите беа во целост следени и применувани во работењето, што придонесе за постигнување на одлични резултати во сите аспекти на работењето.

#### **4. Анализа на работењето, финансиски резултати и финансиска состојба**

Друштвото во текот на годината оствари Бруто полисирана премија во износ од **848.347.897,00** денари, распоредни по класи на осигурување како што е наведено во табелата:

**Акционерско друштво за осигурување  
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 31.12.2021**

|  |   |
|--|---|
|  | Бруто<br>полисирана премија<br>(во МКД) |
|--|---|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Осигурување од последици на несреќен случај              | 46.005.000,00         |
| Здравствено осигурување                                  | 1.965.987,00          |
| Осигурување на моторните возила (каска)                  | 56.486.404,00         |
| Осигурување на шински возила (каска)                     | 0,00                  |
| Осигурување на воздухоплови (каска)                      | 7.299.530,00          |
| Осигурување на пловни објекти (каска)                    | 94.133,00             |
| Осигурување на стока во превоз (карго)                   | 1.017.735,00          |
| Осигурување на имот од пожар и природни непогоди         | 14.230.157,00         |
| Други осигурувања на имот                                | 86.540.858,00         |
| Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила | 605.328.374,00        |
| Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови   | 9.492.328,00          |
| Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти | 213.649,00            |
| Општо осигурување од одговорност                         | 13.247.999,00         |
| Осигурување на кредити                                   | 0                     |
| Осигурување на гаранции                                  | 1.845,00              |
| Осигурување на правна заштита                            | 0                     |
| Осигурување на туристичка помош                          | 6.423.898,00          |
| <b>Вкупно</b>  | <b>848.347.897,00</b> |

Бруто полисираната премија во 2021 години во износ од 848.347.897,00 денари, претставува пораст од 19,13% во однос на 2020 година. Друштвото работеше во сите оние класи на осигурување за кои имаше интерес на пазарот. Во работењето беа користени сите расположливи продажни канали односно сопствените вработени, застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва, друштва за застапување во осигурување и банки, веб (онлајн) продажба, но како и во изминатите години, вработените и застапниците се главни двигатели на продажбата.

Нето заработената премија е во износ од 380.646.876,00 денари (365.125.736,00 по Сметководствени стандарди прифатени во РСМ), што во однос на 2020 година е зголемување од 5,85% (8,8% по Сметководствени стандарди прифатени во РСМ).

Вложувањата на Друштвото беа во целост во согласност со ограничувањата во законските и подзаконските акти, како и согласно внатрешните акти на Друштвото. Основната цел на стратегијата за инвестирање беше да се овозможи стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди Друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на сопствените обврски.

Расходите на Друштвото за 2021 година, како и вообичаено, се најголеми во делот на исплата на штети. Друштвото има бруто исплатени штети во износ од 344.393.948,00 денари (341.222.758,00 по сметководствени стандарди прифатени во РСМ). Секторот за штети беше целосно посветен на брза, ефикасна и правична обработка на оштетните побарувања. Процесот на решавање на штети го вршат вработени лица во Друштвото и надворешни соработници (проценители, вештаци и лекари цензори), а воспоставена е одлична соработка и со голем број на сервиси, медицински установи и други специјализирани институции со цел да се олесни процесот на решавање на оштетни побарувања и задоволување на потребите на осигурениците.

Друштвото во текот на 2021 година оствари добивка пред оданочување во износ од 22.085.659,00 денари (22.033.475,00 денари по сметководствени стандарди прифатени во РСМ), додека нето добивката изнесува 19.429.254,00 денари (19.382.288,00 денари по сметководствени стандарди прифатени во РСМ). Согласно остварената добивка по оданочување по сметководствените стандарди прифатени во РСМ друштвото има 4,22% поврат на капитал за 2021 година и 7,85% поврат на акционерскиот капитал.

Детален преглед на сите приходи и расходи е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

Друштвото во 2021 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за капитал и маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозна ликвидноста, а што е уште позначајно, Друштвото во текот на целата година имаше соодветно издвоени технички резерви.

Побарувањата на Друштвото во текот на 2021 година редовно беа класифицирани согласно сите сметководствени стандарди, а Друштвото посвети големо внимание на наплата на сите доспеани побарувања. За да се овозможи беспрекорната услуга на клиентите и осигурениците, Друштвото соодветно се грижеше за своите интереси, односно за наплатата на премијата.

Детален преглед на средствата и обврските е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е во прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

## 5. Управување со ризици

Управниот одбор на Друштвото на ден 25.12.2020 година усвои Правила за управување со ризици за 2021, во кој беа опфатени ризиците со кои би можело да се сретнат во работењето во 2021 година. Исто така, Друштвото спроведуваше и Стратегија за инвестирање и ризик за 2021 година усвоена од Управниот одбор на 24.11.2020 година, а одобрена од Надзорниот одбор. Управниот одбор во целост ги спроведе планираните активности за управување со ризиците и сите ризици беа благовремено предвидени и пресретнати. Во оваа насока Друштвото редовно го контролираше спроведувањето на актите на Друштвото и законските норми, а посебно се обрати внимание на спроведувањето на правилата за реосигурување, прием во осигурување, инвестиции на средства, заштита на лични податоци, како и на сигурноста на информатичките системи на Друштвото. Одборот за ризици на информацискиот систем редовно се состануваше и согласно утврдените приоритети предлагаше соодветни решенија за информациските системи.

Одговорното лице за управување со ризици (Risk officer), во соработка со одговорните лица во организационите единици кои се и носители на ризиците, во текот на 2021 година го координираа процесот на управување со ризици, додека одговорно лице за усогласеност со регулатива (Compliance officer), во соработка со одговорните лица во организационите единици го координираа процесот за усогласеност на Друштвото со законската и подзаконската регулатива. Комитетот за усогласеност со регулатива со кој раководи одговорното лице за усогласеност со регулатива, во кој членуваат одговорните лица во организационите единици одржаа две формални онлајн седници во текот на 2021 година, како и поголем број на неформални состаноци.

Одговорното лице за управување со ризици и одговорното лице за усогласеност со регулатива редовно го известуваат Управниот одбор за своите активности, а потоа се известува и единствениот сопственик, односно Групацијата ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП.

## 6. Акционерски капитал и акционери

Друштвото има вкупно 403.400 акции со номинална вредност од 10 евра по акција и вкупен акционерски капитал во износ од 4.034.000,00 евра во денарска против-вредност.

Единствен акционер во Друштвото е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ) со седиште на адреса Шотенринг 30, Виена, Австрија. Групацијата работи во Централна и Источна Европа повеќе од 25 години и е една од водечките осигурителни групации во регионот. ВИГ има околу 25.000 вработени во повеќе од 50 компании во 25 различни држави.

## 7. Развој на Друштвото

Во текот на 2021 година, Друштвото полисираше досега највисок износ на бруто премија истовремено надминувајќи ја планираната бруто полисирана премија од 725.000.000,00 денари.

Ефикасното и правично решавање на штети беше и ќе остане главен приоритет на Друштвото.

На 04.12.2020 година, од страна на Надзорниот одбор беше одобрен деловниот План за работа согласно кој за 2021 година е планирано да се продолжи со рамномерниот развој во сите сегменти на работењето и да се подобрува успешноста на работењето на Друштвото. Како и во изминатите години, развојот ќе се врши постепено без преземање ризици кои можат да го нарушат работењето во било кој аспект, а зголемувањето на компетентностите на вработените ќе зазема едно од клучните места во развојот. Основата на работењето повторно ќе бидат потребите и услугите кон осигурениците, како и профитабилноста и законското работење.

## 8. Деловна мрежа, подружници и вработени

Во текот на 2021 година, Друштвото работеше на целата територија на Република Северна Македонија, преку сопствената мрежа на подружници и вработени распределени во 28 градови, но и преку 114 застапници во осигурување, 35 брокерски друштва, 2 друштва за застапување во осигурување, како и преку една банка.

Друштвото ја заврши 2021 година со 169 вработени, од кои 115 се во продажба, а 54 во администрација. Бројот на вработени соодветствува со потребите на Друштвото и во секој од вработените соодветно се инвестира на професионален развој со цел да се подобрат и нивните, но и перформансите на друштвото во целина.

Број на вработени во Друштвото на 31.12.2021 година врз основа на пол, возраст и образование

| пол   |        | возраст |    | образование |    |
|-------|--------|---------|----|-------------|----|
| машки | женски | < 20    | 2  | ССС         | 72 |
| 66    | 103    | 20 – 30 | 28 | ВШО         | 0  |
|       |        | 31-40   | 60 | ВСС         | 84 |
|       |        | 41-50   | 52 | Д-Р         | 2  |
|       |        | 51-60   | 24 | М-Р         | 11 |
|       |        | > 60    | 3  |             |    |

## Организациона структура во Друштвото на 31.12.2021 година

- Надзорен одбор
  - Внатрешен ревизор
  - Овластен актуар
  - Менаџер за стратешки прашања
- Управен одбор
- Генерален директор
  - Дирекција
    - Сектор за финансии и сметководство
    - Сектор за штети
  - Област за услуга на клиенти
    - Продажна мрежа/ Подружници

## 9. Односи со матичната компанија

Како што е наведено во точката 5 од овој Извештај, единствен сопственик на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ). Друштвото имаше соработка со единствениот акционер, но пред сè со ВИГ РЕ, компанија за реосигурување која има А+ рејтинг, а при соработката во целост се почитуваат Законските и Подзаконските норми за реосигурување, како и Програмата за реосигурување на друштвото.

Трансакциите со ВИГ и ВИГ РЕ, потпаѓаат под трансакции со заинтересирани страни, но за истите не е потребна процедура за одобрување согласно одредбите за зделки со заинтересирани страни од Законот за трговските друштва, бидејќи е исполнет условот од член 457 став 3 точка 2 од Законот за трговските друштва, односно сите акционери имаат интерес од зделката.

## 10. Корпоративно управување

Органите на управување се формирани согласно Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на друштвото.

Друштвото има двостепен систем на управување, односно има Управен одбор и Надзорен одбор. Во текот на 2021 година имаше една промена во персоналниот состав на Управниот одбор кој, заклучно со 29.01.2021 година, работеше во состав:

- Проф. Д-р Зоран Нарашанов – Претседател на Управниот одбор,
- М-р Дејан Михајлов – Член на Управниот одбор и
- Насер Зенку – Член на Управниот одбор.

На ден 01.12.2020 година м-р Дејан Михајлов поднесе оставка од функцијата - член на Управниот одбор. Согласно законските прописи и одлуката на Надзорниот одбор на Друштвото, истиот

3. Зоран Димов /Zoran Dimov/ - независен член на Надзорниот одбор.

Сите членови на Надзорниот одбор ги исполнуваат потребните услови за извршување на својата функција согласно Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување и до Агенцијата за супервизија за осигурување се доставени сите потребни известувања и докази во однос на исполнување на стандардите за соодветност (fit and proper criteria) на секој од членовите поединечно.

Согласно одлука на Собранието на акционери, членовите на Надзорниот одбор не добиваат надомест за вршењето на своите функции, додека податоците за надоместоците на членовите на Управниот одбор се дел од Финансиските извештаи кои се составен дел на овој Годишен извештај.

На 12.04.2021 година беше одржана редовна седница на годишното Собрание на акционери. На годишното Собрание беа одобрени сите годишни извештаи за 2020 година, беше одобрена работата на сите членови на Управниот и Надзорниот одбор за 2020 година, беше одлучено за распределба на добивката за 2020 година и тоа: законски дел за резерви за сигурност, а остатокот од добивката беше пренесен како нераспределена добивка за наредната година.

Согласно известувањето од Агенцијата за супервизија за осигурување во однос на потребата од воздржување од носење на одлука за исплата на дивиденда за 2020 година, а поради состојбата со пандемијата од корона вирусот, Собранието не ја донесе одлуката за исплата на дивиденда за 2020 година. На седницата на Собранието беше назначен надворешниот ревизор за 2021 година.

На 30.09.2021 беше одржано вонредно Собрание на Акционери на кое се донесе Одлука за измена на Статутот на Друштвото во делот на намалување на бројот на членови на Надзорниот одбор на Друштвото од постојните 4 на 3 члена. На вонредното Собрание беше констатирана оставката на Г-дин Климе Попоски, независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.

#### **11. Политики и внатрешни акти на Друштвото**

Друштвото во текот на 2021 година усвои нови, односно ревидираше дел од постојните интерни акти и политики во насока на подобрување на корпоративното управување на Друштвото, а истовремено работеше и на усогласување на внатрешните акти со нова законска регулатива како и со ВИГ Групациската регулатива.

Во однос на интерните акти, меѓу другите, беа ревидирани и Кодексот на деловна етика, актите за управување со документи, за следење и постапување во случај на меѓународни санкции, за спречување на злоупотреба на пазарот, за аутсорсинг, за усогласување со регулатива, за информатичка технологија, за реосигурување и други.

Меѓу другите акти, како нови акти на Друштвото беа усвоени: Политиките за Заштита на лични податоци, за ризик и проценка на солвентност ORSA, Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ, Упатствата за вреднување на финансиски инструменти, за резервација на штети и за пријава на штета.

#### **Поддршка на информатичката технологија**

продолжи да ја врши функцијата до изборот на нов член на одборот, во период не подолго од законски утврдениот рок.

М-р Дејан Михајлов ја вршеше функцијата член на Управниот одбор заклучно со 29.01.2021 година.

Врз основа на одлуката на Надзорниот одбор на Друштвото за именување на член на Управниот одбор на Друштвото и констатирање на оставка, донесена на 20.01.2021 година, за нов член на Управниот одбор на Друштвото е именувана Ана Серафимова со мандат заклучно со 14.04.2023 година.

Со Решение, Агенцијата за супервизија на осигурување издаде согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување за Ана Серафимова за период од 15.02.2021 година заклучно со 15.02.2022 година.

Од 15.02.2021 година заклучно со 31.12.2021 година Управниот одбор работеше во состав:

- Проф. Д-р Зоран Нарашанов – Претседател на Управниот одбор
- Ана Серафимова – Член на Управниот одбор
- Насер Зенку – Член на Управниот одбор.

Сите членови на Управниот одбор пред стапување на функцијата имаат добиено соодветни решенија за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување и тоа за Проф. Д-р Зоран Нарашанов и Насер Зенку за период од 15.04.2019 година заклучно со 14.04.2023 година издадени од Агенцијата за супервизија за осигурување.

Ана Серафимова има добиено решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување за период од 15.02.2021 година заклучно со 15.02.2022 година. Согласноста за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување од страна на Агенцијата е продолжена заклучно со 14.04.2023 година.

Во текот на 2021 година до 01.10.2021 година Надзорниот одбор на Друштвото работеше во состав од 4 (четири) члена:

1. Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Филип Бардас /Philipp Bardas/ - член на Надзорниот одбор; и
3. Зоран Димов /Zoran Dimov/ - независен член на Надзорниот одбор.
4. Климе Попоски/Klîme Poposki/-независен член на Надзорниот одбор.

Од 01.10.2021 година, согласно измените на Статутот на Друштвото донесени на вонредното Собранието на акционери на Друштвото од 30.09.2021 година на кое беше констатирана и оставката на независниот член на Надзорниот одбор, Г-дин Климе Попоски, Надзорниот одбор на Друштвото, заклучно со 31.12.2021 година, работеше во состав од 3 (три) члена:

1. Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Филип Бардас /Philipp Bardas/ - член на Надзорниот одбор; и



Информатичката технологија е клучен фактор за зголемување на перформансите и за современо работење и подобрување на ефектите во работењето. Друштвото континуирано ги следи новините во информатичката технологија и истите ги имплементира.

Во делот на информатичка технологија, ИТ секторот на Друштвото имаше успешна година одбележана со реализација и имплементација на крупни проекти, како во инфраструктурата на Друштвото, така и во делот на управување со ИТ процесите.

Од аспект на системски проекти, може да се издвои комплетниот редизајн на интерната мрежа на Винер при што се инсталирани два нови централни уреди за мрежно поврзување во редундантна конфигурација, со што е извршено комплетно разделување на инфраструктурата на Винер и Винер Живот, како на логичко така и на физичко ниво (односно ниво 1 од ОСИ моделот). Со тоа се овозможи поделба на опремата во посебни ормари со подобра контрола на пристап согласно безбедносните стандарди на групацијата. Во 2021, набавен е и имплементиран нов уред - безбедносен ѕид (firewall) од нова генерација, со што е имплементирана и нова логичка архитектура на мрежата каде целиот сообраќај се рутира на новите уреди без употреба на застарени софтверски решенија. Воедно, направена е соодветна сегментација на мрежите и имплементирани се заштитни механизми за контрола на сообраќајот меѓу зоните.

Во делот на управување со ИТ процесите започната е комплетна ревизија на документацијата на Друштвото и усогласување на истата со насоките од Групацијата како и постојната регулатива која произлегува од Законот за супервизија на осигурувањето и Законот за заштита на личните податоци. Притоа се донесени соодветни политики и процедури и усвоен е Стратешки план за ИТ за период 2022-2024, со што е трасиран патот по кој ќе се развиваат ИТ процесите во Друштвото во наредниот период.

## **12. Назив, адреса и датум на именување на овластен ревизор**

Овластен надворешен ревизор на Друштвото за 2021 година, согласно одлуката на Собранието на акционери од 2021 година е Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје (PWC). Назначениот овластен ревизор е со седиште на адреса Бул. 8-ми Септември бр.16, Хипериум Бизнис Центар, 2-ри кат, Скопје, а нивната веб страна е [www.pwc.com.mk](http://www.pwc.com.mk)

Согласно Законот за супервизија на осигурување, Друштвото има вработено и внатрешен ревизор кој има лиценца за овластен ревизор.

Внатрешен ревизор на Друштвото за 2021 година е г-дин Дарко Калин со лиценца за овластен ревизор.

## **13. Класи за осигурување и видови на договори за осигурување**

Согласно Законот за супервизија на осигурување осигурителните друштва можат да работат само во оние класи за осигурување за кои имаат согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување. Друштвото со Решение на Министерството за финансии бр. 18-24809/2 од 24.10.2002 година и бр. 12-9216/2 од 13.04.2009 година има дозвола за работа во 17 класи за осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај (незгода) - Класа 1
2. Здравствено осигурување – Класа 2
3. Осигурување на моторните возила (каска) – Класа 3
4. Осигурување на шински возила (каска) – Класа 4
5. Осигурување на воздухоплови (каска) – Класа 5
6. Осигурување на пловни објекти (каска) – Класа 6
7. Осигурување на стока во превоз (карго) – Класа 7
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди – Класа 8
9. Други осигурувања на имот – Класа 9
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила – Класа 10
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови – Класа 11
12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти – Класа 12
13. Општо осигурување од одговорност – Класа 13
14. Осигурување на кредити – Класа 14
15. Осигурување на гаранции – Класа 15
16. Осигурување на правна заштита – Класа 17
17. Осигурување на туристичка помош – Класа 18

Во овие класи на осигурување, Друштвото ги склучуваше следните видови на договори за осигурување: Зелен картон; Патничко осигурување; Транспорт – меѓународен, копнен; Групно патничко осигурување; Осигурување од незгода, Здравствено осигурување на странци во РСМ; Осигурување пожар индустрија; Осигурување пожар цивил; Патници во јавен превоз; Транспорт – домашен, копнен; Кршење на машини; Гранично осигурување; Задолжително осигурување на бродови и чамци; Провална кражба и разбојништо; ЦМР; Транспорт – меѓународен, авионски; Кршење стакло; Осигурување на објекти во градба; Електростопански претпријатија – кршење машини; Електроснки сметачи и процесори; Менаџерско осигурување; Домаќинско осигурување; Поморски транспорт; Осигурување на стакло од кршење; Дополнително здравствено осигурување на лица во случај на тешки болести и операции; Осигурување на компјутерска опрема; Осигурување на филмски претпријатија; ТИР гаранции; Задолжително осигурување на авиони; Електростопански претпријатија; Каска осигурување на бродови и чамци; Осигурување на стока во ладилници; Каска осигурување на авиони; Дополнително здравствено осигурување; Осигурување од одговорност на здравствени работници; Осигурување од одговорност на нотари; Осигурување од одговорност на туристички агенции; Осигурување од одговорност на адвокати; Осигурување од општа одговорност; Осигурување од одговорност на брокери; Осигурување од одговорност од употреба на производ; Осигурување од одговорност на сметководители; Осигурување од одговорност на извршители; Осигурување од одговорност на телохранители, детективи и агенции за обезбедување; Осигурување од одговорност на судски вештаци и проценители; Осигурување од одговорност на стечајни управители; Осигурување од одговорност на геодети; Осигурување од одговорност на проектанти; Осигурување од одговорност на работодавач; Осигурување од одговорност на ревизори; Осигурување од одговорност на шпедитери; Каска осигурување на моторни возила; Комбинирано осигурување – патничко и незгода; Комбинирано осигурување на здравствени установи; Осигурување на хипотекарни кредити; Осигурување на имот на физички лица; осигурување на мали и средни претпријатија; осигурување на посеви и плодови; Пожар цивил; Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности; и Автомобилска одговорност.

#### **14. Завршни согледувања**

Друштвото и покрај здравствената криза, организациските и структурните промени, сепак успеа да го надмине планот за 2021 година во поглед на бруто полисираната премија и да ја оствари

патничко и незгода; Комбинирано осигурување на здравствени установи; Осигурување на хипотекарни кредити; Осигурување на имот на физички лица; Осигурување на мали и средни претпријатија; Осигурување на посеви и плодови; Пожар цивил; Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности; и Автомобилска одговорност.

#### 14. Завршни согледувања

Друштвото и покрај здравствената криза, организациските и структурните промени, сепак успеа да го надмине планот за 2021 година во поглед на бруто полисираната премија и да ја оствари планираната добивка. Друштвото имаше успешна 2021 година, горди сме на постигнатите резултати, но пред сè сме горди на сите наши осигуреници, кои поради нашата посветеност на нивните потреби и проблеми одлучија да ни ја дадат својата доверба во огромен број.

На крајот на годината Друштвото има вкупна бруто полисирана премија од 848.347.897,00 денари. Ваквите резултати само го покажуваат вистинскиот приод на Друштвото кон сопственото работење, кое е фокусирано на давање на беспрекорна услуга на нашите осигуреници.

Истовремено, Управниот одбор беше целосно посветен и кон остварување на поставените цели, остварена е добивка по оданочување во износ од 19.382.288,00 денари, што е 7,85% поврат на акционерскиот капитал. Ваквите позитивни резултати се само одличен вовед во новата 2022 година, каде Друштвото очекува да продолжи со развојот и да ги исполни сите поставени цели во Планот за работа за 2022 година.

Прилог и составен дел на овој Извештај се Годишните финансиски извештаи и Потврдата од овластен актуар со мислењето за тоа дали премиите и техничките резерви се пресметани согласно Законот за супервизија на осигурување.

Акционерско друштво за осигурување  
ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје

Претседател на Управен одбор  
Проф. Д-р Зоран Нарашанов



# **ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2021 година

Со извештај на независниот ревизор

ЕМБС: 05702470

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп

Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1             | -- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)  | 10.574.477,00    |                         |   | 7.228.107,00           |
| 3             | -- Останати нематеријални средства  | 10.574.477,00    |                         |   | 7.228.107,00           |
| 4             | -- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)  | 19.455.200,00    |                         |   | 19.884.178,00          |
| 5             | -- Недвижности (006+007)  | 882.282,00       |                         |   | 854.607,00             |
| 7             | -- Градежни објекти   | 882.282,00       |                         |   | 854.607,00             |
| 8             | -- Постројки и опрема   | 18.288.755,00    |                         |   | 18.745.408,00          |
| 12            | -- Останати материјални средства  | 284.163,00       |                         |   | 284.163,00             |
| 13            | -- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)  | 947.809.444,00   |                         |   | 979.235.058,00         |
| 15            | -- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)                                | 22.263.745,00    |                         |   | 23.684.943,00          |
| 20            | -- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва | 22.263.745,00    |                         |   | 23.684.943,00          |
| 21            | -- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)  | 925.545.699,00   |                         |   | 955.550.115,00         |
| 22            | -- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)  | 462.827.108,00   |                         |   | 542.502.504,00         |
| 23            | -- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)                           | 247.387.773,00   |                         |   | 247.119.154,00         |
| 25            | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година                               | 247.387.773,00   |                         |   | 247.119.154,00         |
| 26            | -- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)                            | 215.439.335,00   |                         |   | 295.383.350,00         |
| 28            | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година                               | 215.439.335,00   |                         |   | 295.383.350,00         |
| 35            | -- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)  | 462.718.591,00   |                         |   | 413.047.611,00         |
| 36            | -- Депозити   | 449.206.192,00   |                         |   | 400.583.086,00         |
| 39            | -- Останати пласмани  | 13.512.399,00    |                         |   | 12.464.525,00          |
| 42            | -- Д. ДЕЛ ЗА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ                                       | 355.291.575,00   |                         |   | 408.948.000,00         |

| РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049) |   |                  |  |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|--|------------------|
| 43                                    | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии   | 152.444.698,00   |  | 184.003.955,00   |
| 46                                    | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети             | 202.846.877,00   |  | 224.944.045,00   |
| 50                                    | -- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА  | 1.288.827,00     |  | 2.740.379,00     |
| 51                                    | -- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)   | 213.367.663,00   |  | 250.112.878,00   |
| 52                                    | -- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)               | 155.002.182,00   |  | 162.486.398,00   |
| 53                                    | -- Побарувања од осигуреници  | 155.002.182,00   |  | 162.486.398,00   |
| 56                                    | -- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ                     | 9.747.164,00     |  | 7.635.460,00     |
| 57                                    | -- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)                                    | 48.618.317,00    |  | 79.991.020,00    |
| 58                                    | -- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување                      | 24.071.392,00    |  | 33.103.623,00    |
| 59                                    | -- Побарувања по основ на вложувања   | 16.713.364,00    |  | 13.162.535,00    |
| 61                                    | -- Останати побарувања  | 7.833.561,00     |  | 33.724.862,00    |
| 62                                    | -- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                     | 16.554.851,00    |  | 62.453.724,00    |
| 65                                    | -- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)               | 71.087.588,00    |  | 86.608.728,00    |
| 66                                    | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)        | 1.635.429.625,00 |  | 1.817.211.052,00 |
| 67                                    | -- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА   | 97.369.109,00    |  | 116.400.015,00   |
| 68                                    | -- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)      | 440.397.724,00   |  | 459.780.012,00   |
| 69                                    | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА  | 247.036.938,00   |  | 247.036.938,00   |
| 74                                    | -- VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)   | 107.191.717,00   |  | 118.610.103,00   |
| 75                                    | -- Законски резерви   | 107.191.717,00   |  | 118.610.103,00   |
| 79                                    | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА   | 51.913.910,00    |  | 74.750.683,00    |
| 81                                    | -- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД                                 | 34.255.159,00    |  | 19.382.288,00    |
| 86                                    | -- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)                          | 769.244.367,00   |  | 879.625.957,00   |
| 87                                    | -- Бруто резерви за преносни премии   | 373.059.974,00   |  | 447.481.205,00   |
| 89                                    | -- Бруто резерви за штети   | 396.152.972,00   |  | 432.144.752,00   |
| 90                                    | -- Бруто резерви за бонуси и попусти  | 31.421,00        |  |                  |
| 94                                    | -- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)                            | 4.499.360,00     |  | 5.186.587,00     |
| 95                                    | -- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените | 3.960.739,00     |  | 4.647.966,00     |
| 96                                    | -- Останати резервирања за ризици и неизвесности                                | 538.621,00       |  | 538.621,00       |
| 97                                    | -- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ   | 97.051,00        |  | 192.937,00       |
| 99                                    | -- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)   | 382.950.642,00   |  | 424.912.073,00   |
| 100                                   | -- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)                 | 15.454.994,00    |  | 11.214.467,00    |
| 101                                   | -- Обврски спрема осигуреници   | 15.454.994,00    |  | 11.172.467,00    |

|     |  |                  |  |                  |
|-----|--|------------------|--|------------------|
| 103 | -- Останати обврски од непосредни работи на осигурување                                  |                  |  | 42.000,00        |
| 104 | -- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ                                 | 303.182.880,00   |  | 353.600.330,00   |
| 105 | -- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)   | 64.312.768,00    |  | 60.097.276,00    |
| 107 | -- Останати обврски од непосредни работи на осигурување                                  | 48.354.678,00    |  | 43.664.553,00    |
| 109 | -- Тековни даночни обврски   | 538.390,00       |  | 447.982,00       |
| 110 | -- Останати обврски  | 15.419.700,00    |  | 15.984.741,00    |
| 112 | -- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)                      | 38.240.481,00    |  | 47.513.486,00    |
| 113 | -- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112) | 1.635.429.625,00 |  | 1.817.211.052,00 |
| 114 | -- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА   | 97.369.102,00    |  | 116.400.015,00   |

## Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис   | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 201           | -- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)  | 545.304.985,00   |                         |   | 577.900.505,00         |
| 202           | -- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210) | 335.574.810,00   |                         |   | 365.125.736,00         |
| 203           | -- Бруто полисирана премија за осигурување   | 710.694.021,00   |                         |   | 846.671.335,00         |
| 204           | -- Бруто полисирана премија за соосигурување   | 1.435.122,00     |                         |   | 1.676.562,00           |
| 207           | -- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија                   | 392.450.415,00   |                         |   | 440.360.187,00         |
| 208           | -- Промена во резервата за преносна премија  | -29.258.578,00   |                         |   | 74.421.231,00          |
| 210           | -- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување               | -13.362.496,00   |                         |   | 31.559.257,00          |
| 211           | -- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)  | 26.420.732,00    |                         |   | 24.888.459,00          |
| 219           | -- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)                               | 26.420.732,00    |                         |   | 24.888.459,00          |
| 220           | -- Приходи од камати   | 24.731.922,00    |                         |   | 24.378.962,00          |
| 221           | -- Приходи по основ на курсни разлики  | 1.688.810,00     |                         |   | 509.497,00             |
| 234           | -- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ            | 177.134.940,00   |                         |   | 171.213.142,00         |
| 235           | -- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ   | 6.174.503,00     |                         |   | 16.673.168,00          |
| 236           | -- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)                        | 505.895.669,00   |                         |   | 555.867.030,00         |
| 237           | -- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)          | 149.332.899,00   |                         |   | 174.852.875,00         |
| 238           | -- Бруто исплатени штети   | 327.207.721,00   |                         |   | 341.222.758,00         |

|     |  |                |  |                |
|-----|--|----------------|--|----------------|
| 239 | -- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања   | 4.349.356,00   |  | 5.595.263,00   |
| 241 | -- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија  | 169.719.216,00 |  | 174.669.232,00 |
| 242 | -- Промени во бруто резервите за штети   | -2.188.945,00  |  | 35.991.780,00  |
| 244 | -- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување  | 1.617.305,00   |  | 22.097.168,00  |
| 245 | -- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)  | -1.608.447,00  |  | -31.421,00     |
| 252 | -- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)   | -1.608.447,00  |  | -31.421,00     |
| 253 | -- Промени во останати бруто технички резерви  | -1.608.447,00  |  | -31.421,00     |
| 258 | -- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)  | 577.866,00     |  | 1.174.837,00   |
| 259 | -- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)   |                |  | 1.089.442,00   |
| 260 | -- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)   | 577.866,00     |  | 85.395,00      |
| 261 | -- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)  | 312.008.775,00 |  | 323.544.276,00 |
| 262 | -- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)  | 176.889.275,00 |  | 194.940.487,00 |
| 263 | -- Провизија   | 155.839.034,00 |  | 165.081.563,00 |
| 265 | -- Промена во одложените трошоци за стекнување   | -24.045.575,00 |  | -15.521.140,00 |
| 266 | -- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа  | 45.095.816,00  |  | 45.380.064,00  |
| 267 | -- Административни трошоци (268+269+275+276)   | 135.119.500,00 |  | 128.603.789,00 |
| 268 | -- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста | 14.313.508,00  |  | 13.752.632,00  |
| 269 | -- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)  | 50.475.555,00  |  | 49.248.775,00  |
| 270 | -- Плати и надоместоци   | 50.475.555,00  |  | 49.248.775,00  |
| 275 | -- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки  | 17.472.647,00  |  | 14.135.837,00  |
| 276 | -- Останати административни трошоци (277+278+279)  | 52.857.790,00  |  | 51.466.545,00  |
| 277 | -- Трошоци за услуги   | 39.537.077,00  |  | 34.823.373,00  |
| 278 | -- Материјални трошоци   | 7.107.829,00   |  | 7.709.470,00   |
| 279 | -- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето   | 6.212.884,00   |  | 8.933.702,00   |
| 280 | -- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)  | 6.166,00       |  | 974.389,00     |
| 287 | -- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)   | 6.166,00       |  | 974.389,00     |
| 289 | -- Расходи за курсни разлики   | 6.166,00       |  | 974.389,00     |
| 298 | -- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)  | 44.793.820,00  |  | 49.094.139,00  |



|            |  |               |  |               |
|------------|--|---------------|--|---------------|
| <b>300</b> | -- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување                                       | 44.793.820,00 |  | 49.094.139,00 |
| <b>301</b> | -- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)  | 784.590,00    |  | 6.257.935,00  |
| <b>302</b> | -- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување                           | -468.177,00   |  | 8.678.235,00  |
| <b>303</b> | -- Останати финансиски и други расходи   | 1.252.767,00  |  | -2.420.300,00 |
| <b>306</b> | -- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)   | 39.409.316,00 |  | 22.033.475,00 |
| <b>310</b> | -- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)  | 39.409.316,00 |  | 22.033.475,00 |
| <b>312</b> | -- Данок на добивка  | 5.154.157,00  |  | 2.651.187,00  |
| <b>315</b> | -- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)  | 34.255.159,00 |  | 19.382.288,00 |
| <b>317</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 166,00        |  | 169,00        |
| <b>318</b> | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)   | 12,00         |  | 12,00         |
| <b>329</b> | -- Добивка за годината   | 34.255.159,00 |  | 19.382.288,00 |
| <b>348</b> | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)  | 34.255.159,00 |  | 19.382.288,00 |

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис   | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| <b>613</b>    | -- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                        | 18.449.238,00    |                         |   | 19.947.697,00          |
| <b>615</b>    | -- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                | 7.874.761,00     |                         |   | 12.719.590,00          |
| <b>616</b>    | -- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС) | 10.574.477,00    |                         |   | 7.228.107,00           |
| <b>625</b>    | -- Набавна вредност на градежни објекти  | 1.107.000,00     |                         |   | 1.107.000,00           |
| <b>627</b>    | -- Акумулирана амортизација на градежни објекти  | 224.718,00       |                         |   | 252.393,00             |
| <b>628</b>    | -- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)   | 882.282,00       |                         |   | 854.607,00             |
| <b>629</b>    | -- Набавна вредност на постројки и опрема  | 115.283.196,00   |                         |   | 119.392.861,00         |
| <b>630</b>    | -- Акумулирана амортизација на постројки и опрема  | 96.994.441,00    |                         |   | 100.647.453,00         |
| <b>632</b>    | -- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)                                       | 18.288.755,00    |                         |   | 18.745.408,00          |
| <b>645</b>    | -- Оригинални уметнички и литературни дела   | 284.163,00       |                         |   | 284.163,00             |
| <b>655</b>    | -- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)   | 22.263.745,00    |                         |   | 23.684.943,00          |
| <b>656</b>    | -- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)   | 244.706.192,00   |                         |   | 25.406.750,00          |

|     |  |                |  |                |
|-----|--|----------------|--|----------------|
| 657 | -- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)  | 204.500.000,00 |  | 375.176.336,00 |
| 670 | -- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)   | 6.248.214,00   |  | 33.724.862,00  |
| 671 | -- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)                              | 16.019.929,00  |  | 61.206.346,00  |
| 672 | -- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)  | 534.922,00     |  | 1.247.378,00   |
| 682 | -- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)  | 8.752.601,00   |  | 15.984.741,00  |
| 683 | -- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)  | 171.761.518,00 |  | 171.213.142,00 |
| 684 | -- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност( = АОП 275 од БУ)                    | 17.472.647,00  |  | 14.135.837,00  |
| 685 | -- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)  | 14.101.850,00  |  | 13.996.396,00  |
| 686 | -- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)  | 3.033.724,00   |  | 3.503.425,00   |
| 687 | -- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)                                     | 781.283,00     |  | 645.582,00     |
| 688 | -- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)                       | 8.425.464,00   |  | 7.888.645,00   |
| 689 | -- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)                                       | 2.841.114,00   |  | 3.019.346,00   |
| 690 | -- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)           | 4.091.767,00   |  | 777.075,00     |
| 691 | -- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)   | 6.261.875,00   |  | 4.992.904,00   |
| 693 | -- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)                        | 1.756.019,00   |  | 1.498.763,00   |
| 694 | -- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)                    | 2.043.360,00   |  | 2.139.347,00   |
| 696 | -- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)   | 2.408.104,00   |  | 3.112.826,00   |
| 697 | -- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)                                      | 264.030,00     |  | 136.356,00     |
| 699 | -- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)   | 636.316,00     |  | 822.178,00     |
| 701 | -- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)   |                |  | 729.078,00     |
| 703 | -- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ) | 288.180,00     |  | 122.375,00     |
| 705 | -- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)                                       | 2.057.531,00   |  | 4.582.097,00   |
| 707 | -- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)  | 754.130,00     |  | 1.233.690,00   |
| 710 | -- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)                                       | 3.113.043,00   |  | 2.266.462,00   |
| 712 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                    | 166,00         |  | 169,00         |

## Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис                            | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2480          | - 65.12 - Неживотно осигурување | 577.900.505,00         |                         |   |                  |

Потпишано од:

Emilija Miloshevska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.